

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 17

24 јануари 2020, петок

година LXXVI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
304. Одлука за утврдување на процентот на зафаќање од вкупниот годишен приход, за финансирање на работењето на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија за 2020 година.....	2	310. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во Јавното претпријатие за извршување на водостопански дејности Хидросистем Злетовица - Пробиштип за 2020 година.....	4
305. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Кичево.....	2	311. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија на риби за вршење на стопански риболов на Риболовното подрачје „Охридско Езеро“.....	4
306. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Прилеп.....	3	312. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија на риби за организирање рекреативен риболов на рекреативната зона „Охридско Езеро“.....	5
307. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во Јавното претпријатие за водостопанство Лисиче - Велес за 2020 година.....	3	313. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на проект за инфраструктура за изградба на двосистемски 2x110 kv надземен приклучен вод за ts 110/20 kv „Неокази“ КО Неокази и КО Петришино, Општина Пробиштип.....	5
308. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Гостивар.....	3	314. Одлука за давање на согласност за пренос на уделот од содружниот Коп - Инженеринг ДООЕЛ Скопје на содружниот Елтек ДОО увоз - извоз Скопје во концесионерот Хидроинвест ДОО Скопје.....	5
309. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Струга.....	4		

	Стр.		Стр.
315. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за спроведување на постапка за консолидација на земјоделско земјиште со распределба во катастарската општина Егри, Општина Битола.....	6	320. Програма за обесштетување на дете кое е жртва или е оштетено со дејствие кое со закон е предвидено како кривично дело на насилство и на други акти на индивидуално или групно насилство за 2020 година.....	60
316. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за очни болести - Скопје.....	40	321. Одлука за избор на основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Штип и тројца јавни обвинители во Основното јавно обвинителство Скопје.....	60
317. Решение за исправка на Решението за именување членови на Управниот одбор на ЈУ Дом за доенчиња и мали деца – Битола.....	40	322. Решение за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Северна Македонија по потекло од Република Словачка.....	61
318. Решение за исправка на Решението за именување в.д. заменик директор на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации.....	40	323. Решение за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Северна Македонија по потекло од Република Унгарија.....	62
319. Правилник за изменување и дополнување на правилникот за обрасците на барањата и одобренјата за превоз на оружје и муниција при увоз, за превоз на оружје и муниција при извоз, за пренесување (трансфер) на оружје и муниција при увоз, за пренесување (трансфер) на оружје и муниција при извоз, за пренесување (трансфер) на оружје и муниција при транзит и за превоз на оружје и муниција при транзит што се издаваат по електронски пат...	41	324. Договор за меѓуопштинска соработка.....	63
		Огласен дел	1-112

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

304.

Врз основа на членот 35, став (5) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ број 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 96/19), Собранието на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 22 јануари 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОЦЕНТОТ НА ЗАФАЌАЊЕ ОД ВКУПНИОТ ГОДИШЕН ПРИХОД, ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА РЕГУЛАТОРНАТА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА 2020 ГОДИНА

1. Процентот на зафаќање од вкупниот годишен приход, за финансирање на работењето на Регулаторната комисија за енергетика на Република Северна Македонија за 2020 година, се утврдува да изнесува:

- 0,0460% од вкупниот годишен приход на носителите на лиценци за вршење на енергетска дејност и од странските друштва кои вршат енергетска дејност во Република Северна Македонија.

- 0,0460% од годишниот приход на давателите на водни услуги остварен од давањето на водни услуги.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-778/1
22 јануари 2020 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Северна
Македонија,
м-р **Talat Xhaferi**, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

305.

Врз основа на член 44 став 4 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 јануари 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА КИЧЕВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Ред. број	Назив на движните ствари	Опис на движните ствари	Колчина (парче)
1	Фискална каса	Марка: Синерџи Модел: SY47 Серијски број: AC370100692	1
2	Читач на бар кодови	Марка: Оптикон Модел: OPL 2001 RS232 ECR со адаптер	1
3	Софтверска програма	Производител: Акцент ДООЕЛ Скопје Модел: Collab Опис: Интегриран софтвер за водење на сметководствена евиденција, деловно-комерцијално работење и канцелариско работење	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Кичево, а за потребите на ОСУ „Мирко Милески“ - Кичево.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Кичево, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-222/1
21 јануари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

306.

Врз основа на член 44 став 4 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 јануари 2020 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Ред. број	Назив на движните ствари	Опис на движните ствари	Количина (парче)
1	Фискална каса	Марка: Синерџи Модел: SY47 Сериски број: AC370100696	1
2	Читач на бар кодови	Марка: Оптикон Модел: OPL 2001 RS232 ECR со адаптер	1
3	Софтверска програма	Производител: Акцент ДООЕЛ Скопје Модел: Collab Опис: Интегриран софтвер за водење на сметководствена евиденција, деловно-комерцијално работење и канцелариско работење	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Прилеп, а за потребите на СОЕПТУ „Кузман Јосифовски Питу“ Прилеп.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Прилеп, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-224/1
21 јануари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

307.

Врз основа на член 11 точка 6 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 јануари 2020 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ВРЕДНОСТА НА БОДОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ВОДОСТОПАНСТВО ЛИСИЧЕ - ВЕЛЕС ЗА 2020 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во Јавното претпријатие за водостопанство Лисиче - Велес за 2020 година бр.02-33/4 од 17.1.2020 година, донесена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата одржана на 17.1.2020 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-225/1
21 јануари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

308.

Врз основа на член 44 став 4 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 јануари 2020 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ГОСТИВАР

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Ред. број	Назив на движните ствари	Опис на движните ствари	Количина (парче)
1	Фискална каса	Марка: Синерџи Модел: SY47 Сериски број: AC370100691	1
2	Читач на бар кодови	Марка: Оптикон Модел: OPL 2001 RS232 ECR со адаптер	1
3	Софтверска програма	Производител: Акцент ДООЕЛ Скопје Модел: Collab Опис: Интегриран софтвер за водење на сметководствена евиденција, деловно-комерцијално работење и канцелариско работење	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Гостивар, а за потребите на СЕОУ „Гостивар“ - Гостивар.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Гостивар, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-228/1
21 јануари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

309.

Врз основа на член 44 став 4 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 јануари 2020 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВари НА ОПШТИНА СТРУГА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Ред. број	Назив на движните ствари	Опис на движните ствари	Количина (парче)
1	Фискална каса	Марка: Синерџи Модел: SY47 Сериски број: AC370100693	1
2	Читач на бар кодови	Марка: Оптикон Модел: OPL 2001 RS232 ECR со адаптер	1
3	Софтверска програма	Производител: Акцент ДООЕЛ Скопје Модел: Collab Опис: Интегриран софтвер за водење на сметководствен а евиденција, деловно-комерцијално работење и канцелариско работење	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Струга за потребите на СОУ „Нико Нестор“- Струга.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на општина Струга, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-238/1
21 јануари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

310.

Врз основа на член 11 точка 6 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18, и 35/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 јануари 2020 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ВРЕДНОСТА НА БОДОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ВОДОСТОПАНСКИ ДЕЈНОСТИ ХИДРОСИСТЕМ ЗЛЕТОВИЦА-ПРОБИШТИП ЗА 2020 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во Јавното претпријатие за извршување на водостопански дејности Хидросистем Злетовица-Пробиштип за 2020 година бр.02-799/30-1 од 26.12.2019 година, донесена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на 26.12.2019 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-269/1
21 јануари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

311.

Врз основа на член 31 став 2 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 116/14, 154/15, 193/15, 39/16 и 83/18) и член 44 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.153/19 и 261/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 јануари 2020 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕСИЈА НА РИБИ ЗА ВРШЕЊЕ НА СТОПАНСКИ РИБОЛОВ НА РИБОЛОВНОТО ПОДРАЧЈЕ „ОХРИДСКО ЕЗЕРО“

Член 1

Со оваа одлука еднострано се раскинува Договорот за концесија на риби за вршење на стопански риболов на риболовното подрачје „Охридско Езеро“ со бр. 02-6472/1 од 22.8.2019 година, склучен помеѓу Владата на Република Северна Македонија како концедент и Трговското друштво за производство, трговија и услуги ЛЕТНИЦА-БЕЛВИЦА Милорад ДООЕЛ увоз-извоз Струга, како концесионер, поради тоа што концесионерот не ги почитува обврските од член 6 од Договорот за концесија на риби за вршење стопански риболов бр. 02-6472/1 од 22.8.2018 година.

Член 2

Против оваа одлука може да се покрене управен спор пред Управниот суд на Република Северна Македонија, во рок од 30 дена од денот на приемот на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-368/1
21 јануари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

312.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 116/14, 154/15, 193/15, 39/16 и 83/18) и член 44 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15, 215/15 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.153/19 и 261/19) Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 јануари 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕСИЈА НА РИБИ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РЕКРЕАТИВНАТА ЗОНА „ОХРИДСКО ЕЗЕРО“

Член 1

Со оваа одлука еднострано се раскинува Договорот за концесија на риби за организирање рекреативен риболов на рекреативната зона „Охридско Езеро“ со бр.02-6461/1 од 22.8.2019 година, склучен помеѓу Владата на Република Северна Македонија како концедент и Трговското друштво за производство, трговија и услуги Летница-Белвица Милорад ДООЕЛ увоз-извоз Струга, како концесионер, поради тоа што концесионерот не ги спроведува мерките предвидени во риболовната основа и годишниот план и не ги почитува обврските од член 6 од Договорот за концесија на риби за организирање рекреативен риболов бр.02-6461/1 од 22.8.2019 година.

Член 2

Против оваа одлука може да се покрене управен спор пред Управниот суд на Република Северна Македонија, во рок од 30 дена од денот на приемот на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-370/1
21 јануари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

313.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 јануари 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА ДВОСИСТЕМСКИ 2X110 kV НАДЗЕМЕН ПРИКЛУЧЕН ВОД ЗА ТС 110/20 kV „НЕОКАЗИ“ КО НЕОКАЗИ И КО ПЕТРИШИНО, ОПШТИНА ПРОБИШТИП

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на двосистемски 2x110 kV надземен приклучен вод за ТС 110/20 kV „Неокази“ КО Неокази и КО Петришино, Општина Пробиштип.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 699 м², ги има следните катастарски индикации:

Број на Катастарска парцела	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
1/2-Дел	Неокази	Озрен	Пасиште	4
72/1-Дел	Петришино	Рид Купина	Нива	4
Вкупна површина на земјиштето во плански опфат:				33574,69м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-624/1
21 јануари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

314.

Врз основа на член 42 став 4 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.153/19 и 261/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 јануари 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ПРЕНОС НА УДЕЛОТ ОД СОДРУЖНИКОТ КОП - ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ СКОПЈЕ НА СОДРУЖНИКОТ ЕЛТЕК ДОО УВОЗ - ИЗВОЗ СКОПЈЕ ВО КОНЦЕСИОНЕРОТ ХИДРОИНВЕСТ ДОО СКОПЈЕ

Член 1

Се дава согласност на концесионерот Хидроинвест ДОО Скопје, како носител на правото на концесија на вода за изградба на мала хидроелектрична централа за производство на електрична енергија добиена по основ на Договор за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични централи за производство на електрична енергија со бр.12-3043/1 од 31.3.2010 година, за пренос на 10% од уделот од содружникот Коп - Инженеринг ДООЕЛ Скопје на содружникот Елтек ДОО увоз - извоз Скопје.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-9091/1-19
21 јануари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

315.

Врз основа на член 13 став (1) од Законот за консолидација на земјоделско земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.187/13, 61/16 и 83/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 јануари 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА КОНСОЛИДАЦИЈА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ СО РАСПРЕДЕЛБА ВО КАТАСТАРСКАТА ОПШТИНА ЕГРИ, ОПШТИНА БИТОЛА

Член 1

Во Одлуката за спроведување на постапка за консолидација на земјоделско земјиште со распределба во катастарска општина Егри, општина Битола („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/16), членот 3 се менува и гласи:

„Земјоделското земјиште кое влегува во консолидационото подрачје во вкупна површина од 3.370.104м² е со следните катастарски индикации:

Ред. бр.	Сопственик	Дел на недвижност	Имотен лист бр.	Катаст. парцела бр.	Местовикано	Површина м ²	Катастар. култура	Катаст. класа
1	ТАЛЕВСКИ ПЕЦО ВАСКО	4/7	45	73	БЕЛО ПОЛЕ	19249	нива	3
				117	БЕЛО ПОЛЕ	2438	нива	3
				146	БЕЛО ПОЛЕ	914	нива	3
				199	БЕЛО ПОЛЕ	1260	нива	3
				234	БЕЛО ПОЛЕ	4009	нива	3
				303	БЕЛО ПОЛЕ	2912	нива	4
				527	СРЕДНИ ЛИВАДИ	17341	нива	2
				607	МОГИЛА	950	нива	2
				645	МОГИЛА	1252	нива	2
				761	СРЕДНИ ЛИВАДИ	1145	нива	2
				850	ПРОГОН	3242	нива	2
				905	КЛЕТИШТЕ	1970	нива	2
				948	СЛАТИНА	1801	нива	2
2	ТАЛЕВСКА БОНЕ ЛИЛЕ	1/7	45	73	БЕЛО ПОЛЕ	19249	нива	3
				117	БЕЛО ПОЛЕ	2438	нива	3
				146	БЕЛО ПОЛЕ	914	нива	3
				199	БЕЛО ПОЛЕ	1260	нива	3
				234	БЕЛО ПОЛЕ	4009	нива	3
				303	БЕЛО ПОЛЕ	2912	нива	4
				527	СРЕДНИ ЛИВАДИ	17341	нива	2
				607	МОГИЛА	950	нива	2
				645	МОГИЛА	1252	нива	2
				761	СРЕДНИ ЛИВАДИ	1145	нива	2
				850	ПРОГОН	3242	нива	2
				905	КЛЕТИШТЕ	1970	нива	2
				948	СЛАТИНА	1801	нива	2
3	ТАЛЕВСКИ БОНЕ МЕНДО	1/7	45	73	БЕЛО ПОЛЕ	19249	нива	3
				117	БЕЛО ПОЛЕ	2438	нива	3
				146	БЕЛО ПОЛЕ	914	нива	3
				199	БЕЛО ПОЛЕ	1260	нива	3
				234	БЕЛО ПОЛЕ	4009	нива	3
				303	БЕЛО ПОЛЕ	2912	нива	4

					ПОЛЕ			
				527	СРЕДНИ ЛИВАДИ	17341	нива	2
				607	МОГИЛА	950	нива	2
				645	МОГИЛА	1252	нива	2
				761	СРЕДНИ ЛИВАДИ	1145	нива	2
				850	ПРОГОН	3242	нива	2
				905	КЛЕТИШТ Е	1970	нива	2
				948	СЛАТИНА	1801	нива	2
4	ТАЛЕВСКИ БОНЕ ТРАЈАН	1/7	45	73	БЕЛО ПОЛЕ	19249	нива	3
				117	БЕЛО ПОЛЕ	2438	нива	3
				146	БЕЛО ПОЛЕ	914	нива	3
				199	БЕЛО ПОЛЕ	1260	нива	3
				234	БЕЛО ПОЛЕ	4009	нива	3
				303	БЕЛО ПОЛЕ	2912	нива	4
				527	СРЕДНИ ЛИВАДИ	17341	нива	2
				607	МОГИЛА	950	нива	2
				645	МОГИЛА	1252	нива	2
				761	СРЕДНИ ЛИВАДИ	1145	нива	2
				850	ПРОГОН	3242	нива	2
				905	КЛЕТИШТ Е	1970	нива	2
				948	СЛАТИНА	1801	нива	2
5	ТАЛЕВСКИ ИЛИЈА СЛОБОДЕ	1/2	111	74	БЕЛО ПОЛЕ	3919	нива	3
				77	БЕЛО ПОЛЕ	2790	нива	3
				107	БЕЛО ПОЛЕ	1884	нива	3
				118	БЕЛО ПОЛЕ	1693	нива	3
				145	БЕЛО ПОЛЕ	911	нива	3
				198	БЕЛО ПОЛЕ	1523	нива	3
				252	БЕЛО ПОЛЕ	2798	нива	4
				266	БЕЛО ПОЛЕ	540	нива	3
				305	БЕЛО ПОЛЕ	2614	нива	4
				415	СРЕДНИ ЛИВАДИ	940	нива	2
				606	МОГИЛА	990	нива	2
				631	МОГИЛА	1362	нива	2
				762	СРЕДНИ ЛИВАДИ	1185	нива	2
				851	ПРОГОН	2401	нива	2
				906	КЛЕТИШТ Е	1478	нива	1
				949	СЛАТИНА	1424	нива	2
		1/6	138	965	БЕЛО ПОЛЕ	1205	нива	2

6	ТАЛЕВСКИ ИЛИЈА МИЛЕ	1/2	111	74	БЕЛО ПОЛЕ	3919	нива	3
				77	БЕЛО ПОЛЕ	2790	нива	3
				107	БЕЛО ПОЛЕ	1884	нива	3
				118	БЕЛО ПОЛЕ	1693	нива	3
				145	БЕЛО ПОЛЕ	911	нива	3
				198	БЕЛО ПОЛЕ	1523	нива	3
				252	БЕЛО ПОЛЕ	2798	нива	4
				266	БЕЛО ПОЛЕ	540	нива	3
				305	БЕЛО ПОЛЕ	2614	нива	4
				415	СРЕДНИ ЛИВАДИ	940	нива	2
				606	МОГИЛА	990	нива	2
				631	МОГИЛА	1362	нива	2
				762	СРЕДНИ ЛИВАДИ	1185	нива	2
				851	ПРОГОН	2401	нива	2
				906	КЛЕТИШТ Е	1478	нива	1
				949	СЛАТИНА	1424	нива	2
		1/6	138	965	БЕЛО ПОЛЕ	1205	нива	2
7	ТАЛЕВСКИ БОНЕ ПЕЦО	1/3	138	965	БЕЛО ПОЛЕ	1205	нива	2
8	РАТКА ВЕЛКОВСКА	1/3	138	965	БЕЛО ПОЛЕ	1205	нива	2
		1/1	112	75	БЕЛО ПОЛЕ	4135	нива	3
				99	БЕЛО ПОЛЕ	2260	нива	3
				119	БЕЛО ПОЛЕ	2692	нива	3
				144	БЕЛО ПОЛЕ	1130	нива	3
				197	БЕЛО ПОЛЕ	1707	нива	3
				235	БЕЛО ПОЛЕ	2056	нива	3
				253	БЕЛО ПОЛЕ	2935	нива	4
				304	БЕЛО ПОЛЕ	1863	нива	4
				605	МОГИЛА	1100	нива	2
				646	МОГИЛА	1339	нива	2
				763	СРЕДНИ ЛИВАДИ	1216	нива	2
				852	ПРОГОН	2510	нива	2
				907	КЛЕТИШТ Е	1739	нива	1
				950	СЛАТИНА	1928	нива	2
9	ЈОВАНОВСКИ БЛАГОЈА	1/1	72	80	БЕЛО ПОЛЕ	4764	нива	3
				105	БЕЛО ПОЛЕ	1548	нива	3
				134	БЕЛО	957	нива	3

					ПОЛЕ			
				223	БЕЛО ПОЛЕ	1491	нива	3
				306	БЕЛО ПОЛЕ	1983	нива	4
				317	СРЕДНИ ЛИВАДИ	7076	нива	3
				328	СРЕДНИ ЛИВАДИ	3275	нива	3
				376	ПРАЧКИ	1166	нива	2
				479	ПОГОН	1603	нива	3
				559	ПРАЧКИ	1916	нива	2
				614	МОГИЛА	5023	нива	2
				769	СРЕДНИ ЛИВАДИ	1185	нива	2
				898	КЛЈЕТИШТ Е	1264	нива	1
10	РИСТЕВСКИ ВАСИЛ АТАНАС	1/1	20	85	БЕЛО ПОЛЕ	2865	нива	3
				137	БЕЛО ПОЛЕ	3402	нива	3
				288	БЕЛО ПОЛЕ	6093	нива	4
				469	ПОГОН	4910	нива	2
				476	ПОГОН	3564	нива	2
				534	СРЕДНИ ЛИВАДИ	9214	нива	2
				537	СРЕДНИ ЛИВАДИ	3264	нива	2
				596	МОГИЛА	1849	нива	3
				694	ПРАЧКИ	3973	нива	2
				726	ПРАЧКИ	3874	нива	1
				765	СРЕДНИ ЛИВАДИ	4141	нива	1
				767	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2605	нива	1
				790	СРЕДНИ ЛИВАДИ	3276	нива	1
				805	ПРОГОН	2534	нива	2
				920	КЛЈЕТИШТ Е	1749	нива	2
		3/4	233	491	ПОГОН	2585	нива	2
11	Т.Г.С „ТЕХНИЧКИ ГАСОВИ„АД СКОПЈЕ	1/4	233	491	ПОГОН	2585	нива	2
		1/13	252	833	ПРОГОН	5583	нива	3
		1/35	254	828/1	ПРОГОН	9934	нива	3
		3/4	253	835	ПРОГОН	5743	нива	3
		1/1	251	839	ПРОГОН	1147	нива	2
12	РИСТЕВСКИ ВЕЛЈАН БОГДАН	1/1	104	711	ПРАЧКИ	3740	нива	1
				768	СРЕДНИ ЛИВАДИ	3760	нива	1
				789	СРЕДНИ ЛИВАДИ	1074	нива	1
				804	ПРОГОН	2380	нива	2
				976	БЕЛО ПОЛЕ	2706	нива	2
13	РИСТЕВСКИ СИМЕВ БЛАГОЈА	1/1	76	108	БЕЛО ПОЛЕ	5418	нива	3
				127	БЕЛО ПОЛЕ	7003	нива	3

				130/1	БЕЛО ПОЛЕ	2582	нива	4
				209	БЕЛО ПОЛЕ	3712	нива	3
				338	СРЕДНИ ЛИВАДИ	4126	нива	2
				385	ПРАЧКИ	2904	нива	2
				489	ПОГОН	5898	нива	2
				501	СРЕДНИ ЛИВАДИ	5167	нива	2
				513	ПОГОН	3718	нива	2
				538	СРЕДНИ ЛИВАДИ	1265	нива	2
				591	МОГИЛА	4451	нива	3
				648	МОГИЛА	3856	нива	2
				679	МОГИЛА	3613	нива	2
				738	ПРАЧКИ	3153	нива	1
				744	ПРАЧКИ	4772	нива	1
				780	СРЕДНИ ЛИВАДИ	3273	нива	1
				841	ПРОГОН	2926	нива	2
14	ТАЛЕВСКИ ЈОРДАН ЖИВКО	1/2	16	91	БЕЛО ПОЛЕ	2898	нива	3
				98	БЕЛО ПОЛЕ	1408	нива	3
				201	БЕЛО ПОЛЕ	1627	нива	3
				276	БЕЛО ПОЛЕ	3033	нива	4
				339	СРЕДНИ ЛИВАДИ	3503	нива	2
				393	ПРАЧКИ	3672	нива	3
				503	СРЕДНИ ЛИВАДИ	831	нива	2
				546	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2209	нива	2
				739	ПРАЧКИ	667	нива	1
				743	ПРАЧКИ	1120	нива	1
				755	СРЕДНИ ЛИВАДИ	1021	нива	2
				777	СРЕДНИ ЛИВАДИ	4646	нива	2
				814	ПРОГОН	954	нива	3
				855	ПРОГОН	3011	нива	2
				868	БЕЛО ПОЛЕ	2393	нива	3
				874	КЛЕТИШТ Е	3958	нива	2
				897	КЛЕТИШТ Е	1422	нива	1
15	ТАЛЕВСКИ ЈОРДАН ИВАН	1/2	16	91	БЕЛО ПОЛЕ	2898	нива	3
				98	БЕЛО ПОЛЕ	1408	нива	3
				201	БЕЛО ПОЛЕ	1627	нива	3
				276	БЕЛО ПОЛЕ	3033	нива	4
				339	СРЕДНИ ЛИВАДИ	3503	нива	2
				393	ПРАЧКИ	3672	нива	3
				503	СРЕДНИ ЛИВАДИ	831	нива	2

				546	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2209	нива	2
				739	ПРАЧКИ	667	нива	1
				743	ПРАЧКИ	1120	нива	1
				755	СРЕДНИ ЛИВАДИ	1021	нива	2
				777	СРЕДНИ ЛИВАДИ	4646	нива	2
				814	ПРОГОН	954	нива	3
				855	ПРОГОН	3011	нива	2
				868	БЕЛО ПОЛЕ	2393	нива	3
				874	КЛЕТИШТ Е	3958	нива	2
				897	КЛЕТИШТ Е	1422	нива	1
16	РИСТЕВСКИ НЕДЕЛКО ДОНЕ	1/1	172	95	БЕЛО ПОЛЕ	3208	нива	3
				154	БЕЛО ПОЛЕ	1419	нива	3
				390	ПРАЧКИ	2132	нива	3
				475	ПРОГОН	2325	нива	2
				496	ПРОГОН	1619	нива	2
				504	СРЕДНИ ЛИВАДИ	4149	нива	2
				526	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2140	нива	2
				775	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2480	нива	2
				823	ПРОГОН	2077	нива	2
				840	ПРОГОН	2812	нива	2
				845	ПРОГОН	6783	нива	2
				865	БЕЛО ПОЛЕ	2827	нива	1
				909	КЛЕТИШТ Е	3685	нива	1
17	ТОМЕ БОШЕВСКИ	1/4	64	90	БЕЛО ПОЛЕ	3869	нива	3
				168	БЕЛО ПОЛЕ	2278	нива	3
				203	БЕЛО ПОЛЕ	3246	нива	3
				281	БЕЛО ПОЛЕ	4886	нива	4
				320	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2521	нива	3
				433	СРЕДНИ ЛИВАДИ	8048	нива	2
				451	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2084	нива	3
				508	ПРОГОН	3512	нива	2
				521	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2238	нива	2
				796	СРЕДНИ ЛИВАДИ	5202	нива	2
				822	ПРОГОН	2209	нива	2
				824	ПРОГОН	2002	нива	2
				908	КЛЕТИШТ Е	3408	нива	1
18	БОШЕВСКИ ТОМЕ	2/8	55	507	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2034	нива	2
				795	СРЕДНИ ЛИВАДИ	4316	нива	2

		1/4	197	465	ПОГОН	24466	нива	2
19	КИРЕ БОШЕВСКИ	1/4	64	90	БЕЛО ПОЛЕ	3869	нива	3
				168	БЕЛО ПОЛЕ	2278	нива	3
				203	БЕЛО ПОЛЕ	3246	нива	3
				281	БЕЛО ПОЛЕ	4886	нива	4
				320	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2521	нива	3
				433	СРЕДНИ ЛИВАДИ	8048	нива	2
				451	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2084	нива	3
				508	ПОГОН	3512	нива	2
				521	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2238	нива	2
				796	СРЕДНИ ЛИВАДИ	5202	нива	2
				822	ПРОГОН	2209	нива	2
				824	ПРОГОН	2002	нива	2
				908	КЛЕТИШТ Е	3408	нива	1
20	ЈАГОДА АТАНАСОВСКА	1/4	64	90	БЕЛО ПОЛЕ	3869	нива	3
				168	БЕЛО ПОЛЕ	2278	нива	3
				203	БЕЛО ПОЛЕ	3246	нива	3
				281	БЕЛО ПОЛЕ	4886	нива	4
				320	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2521	нива	3
				433	СРЕДНИ ЛИВАДИ	8048	нива	2
				451	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2084	нива	3
				508	ПОГОН	3512	нива	2
				521	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2238	нива	2
				796	СРЕДНИ ЛИВАДИ	5202	нива	2
				822	ПРОГОН	2209	нива	2
				824	ПРОГОН	2002	нива	2
				908	КЛЕТИШТ Е	3408	нива	1
21	НАДА ГЛИГУРОСКА	1/4	64	90	БЕЛО ПОЛЕ	3869	нива	3
				168	БЕЛО ПОЛЕ	2278	нива	3
				203	БЕЛО ПОЛЕ	3246	нива	3
				281	БЕЛО ПОЛЕ	4886	нива	4
				320	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2521	нива	3
				433	СРЕДНИ ЛИВАДИ	8048	нива	2
				451	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2084	нива	3
				508	ПОГОН	3512	нива	2
				521	СРЕДНИ	2238	нива	2

					ЛИВАДИ			
				796	СРЕДНИ ЛИВАДИ	5202	нива	2
				822	ПРОГОН	2209	нива	2
				824	ПРОГОН	2002	нива	2
				908	КЛЕТИШТ Е	3408	нива	1
22	ЛАЗАРЕВСКИ ИЛИЈА ЈОЦКО	1/1	113	78	БЕЛО ПОЛЕ	5886	нива	3
				101	БЕЛО ПОЛЕ	2442	нива	3
				265	БЕЛО ПОЛЕ	4088	нива	3
				640	МОГИЛА	3711	нива	4
				669	МОГИЛА	2122	нива	2
				843	ПРОГОН	3652	нива	2
				929	СЛАТИНА	3583	нива	3
				930	СЛАТИНА	4401	нива	3
				962	БЕЛО ПОЛЕ	4032	нива	2
23	АНГЕЛОВСКИ ГОЦЕ	1/1	21	79	БЕЛО ПОЛЕ	1547	нива	3
				86	БЕЛО ПОЛЕ	4904	нива	3
				150	БЕЛО ПОЛЕ	1814	нива	3
				269	БЕЛО ПОЛЕ	3149	нива	4
				379	ПРАЧКИ	7586	нива	2
				457	ПОГОН	8547	нива	2
				528	СРЕДНИ ЛИВАДИ	4640	нива	1
				563	ПРАЧКИ	4483	нива	2
				569	ПРАЧКИ	8146	нива	2
				599	МОГИЛА	6501	нива	3
				624	МОГИЛА	2287	нива	2
				647	МОГИЛА	1866	нива	2
				798	СРЕДНИ ЛИВАДИ	727	нива	2
				807	БЕЛО ПОЛЕ	2915	нива	2
				862	БЕЛО ПОЛЕ	1998	нива	3
24	АНГЕЛОВСКИ ДИМЧЕ	1/1	196	194	БЕЛО ПОЛЕ	10291	нива	3
				884	КЛЕТИШТ Е	2202	нива	1
25	ТАЛЕВСКИ ТРАЈАН	1/1	48	399	ПРАЧКИ	3807	нива	3
		1/2	189	774	СРЕДНИ ЛИВАДИ	3193	нива	2
26	КОЗМЕВСКИ ВЕЛЈАН ТРАЈАН	1/1	185	483	ПРОГОН	2329	нива	2
27	КОЗМЕВСКИ ПЕТАР	1/2	189	774	СРЕДНИ ЛИВАДИ	3193	нива	2
		1/1	188	230	БЕЛО ПОЛЕ	5376	нива	3
		1/1	188	616	МОГИЛА	2237	нива	2
28	КОЗМЕВСКИ ВЕЛЈАН ПЕТАР	1/1	186	749	СРЕДНИ ЛИВАДИ	5378	нива	1
29	КОЗМЕВСКИ ВЕЛЈАН ЦАНЕ	1/1	184	176	БЕЛО ПОЛЕ	1496	нива	3

30	КОЗМЕВСКИ ЦАНЕ	1/1	316	510	ПРОГОН	1154	нива	2
31	КОЗМЕВСКА ВЕЛЈАН ПАЦА	1/1	187	902	КЛЕТИШТ Е	3049	нива	1
		1/1	332	657	МОГИЛА	3383	нива	2
32	ЗЛАТКО РИСТЕВСКИ	1/1	59	224	БЕЛО ПОЛЕ	1653	нива	2
				594	МОГИЛА	4733	нива	3
				696	ПРАЧКИ	1253	нива	3
				917	КЛЕТИШТ Е	2893	нива	2
				977	БЕЛО ПОЛЕ	2377	нива	2
33	ТАСЕВСКИ ДИМИТРИЈА ДРАГИ	1/1	231	888	КЛЕТИШТ Е	4270	нива	1
34	ТАСЕВСКИ ДИМИТРИЈА БЛАГОЈА	1/1	110	92/2	БЕЛО ПОЛЕ	3059	нива	3
				212	БЕЛО ПОЛЕ	2345	нива	2
				471	ПРОГОН	1752	нива	2
				770	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2350	нива	2
35	СТОЈАНОВСКИ ТОМЕ	1/1	214	143	БЕЛО ПОЛЕ	5754	нива	3
				158	БЕЛО ПОЛЕ	6770	нива	3
				712	ПРАЧКИ	3378	нива	1
				932	СЛАТИНА	4149	нива	2
36	ЈОВАНОВСКА СЛОБОДАНКА	1/1	56	791	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2721	нива	2
				861	БЕЛО ПОЛЕ	18321	нива	3
37	ДИМОВСКА ВАЛЕНТИНА	1/1	275	740	ПРАЧКИ	4026	нива	1
		1/4	278	944	СЛАТИНА	8523	нива	2
		38/41	225	719	ПРАЧКИ	3248	нива	1
38	ДИМЕСКА ГОРИЦА	1/4	278	944	СЛАТИНА	8523	нива	2
		1/1	274	519	СРЕДНИ ЛИВАДИ	4238	нива	2
39	ГРОЗДАНОВСКА ЕЛИЗАБЕТА	1/4	278	944	СЛАТИНА	8523	нива	2
		1/1	276	819	ПРОГОН	4739	нива	3
40	ТАЛЕВСКА СВЕТЛАНА	1/4	278	944	СЛАТИНА	8523	нива	2
		1/1	277	630	МОГИЛА	3776	нива	2
41	РИСТЕВСКИ НЕДЕЛКОВ ЃОРГИ	3/41	225	719	ПРАЧКИ	3248	нива	1
42	ЈОВАНОВСКИ БОРЧЕ	1/1	42	311	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2416	нива	3
				341	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2626	нива	3
				561	ПРАЧКИ	3555	нива	2
				764	СРЕДНИ ЛИВАДИ	1152	нива	1
				900	КЛЕТИШТ Е	1192	нива	1
				912	КЛЕТИШТ Е	1684	нива	1
43	СТОЈКОВСКИ БЛАГОСАВ	1/1	131	361	ПРАЧКИ	5364	нива	2

	МЕНДО							
				551	ПРАЧКИ	5196	нива	2
44	НИКОЛЧЕ МИТРОВСКИ	1/1	43	148	БЕЛО ПОЛЕ	1463	нива	3
				207	БЕЛО ПОЛЕ	2669	нива	3
				256	БЕЛО ПОЛЕ	6107	нива	4
				283	БЕЛО ПОЛЕ	7924	нива	4
				454	СРЕДНИ ЛИВАДИ	4021	нива	3
				597	МОГИЛА	1896	нива	3
				608	МОГИЛА	5844	нива	4
				626	МОГИЛА	4109	нива	2
				871	КЛЕТИШТ Е	3942	нива	2
				943	СЛАТИНА	5028	нива	2
45	СТОЈАНОВСКИ ДУШАН БЛАГОЈА	1/1	205	296	БЕЛО ПОЛЕ	2856	нива	3
				460	ПОГОН	3084	нива	2
46	СТОЈАНОВСКИ ДУШАН ЛЈУПЧО	1/1	206	419	СРЕДНИ ЛИВАДИ	3857	нива	2
				734	ПРАЧКИ	2811	нива	1
				828/2	ПРОГОН	3296	нива	3
47	БОГОЕВСКИ КИРО	1/1	177	76	БЕЛО ПОЛЕ	1384	нива	4
48	РИСТЕВСКИ ЖИВАН	1/1	57	313	СРЕДНИ ЛИВАДИ	4928	нива	3
				336	СРЕДНИ ЛИВАДИ	6981	нива	2
				344	ПРАЧКИ	2843	нива	2
				350	ПРАЧКИ	9338	нива	3
				352	ПРАЧКИ	3801	нива	3
				366	ПРАЧКИ	2961	нива	2
				371	ПРАЧКИ	4243	нива	2
				549	СРЕДНИ ЛИВАДИ	4966	нива	2
49	СТЕФАНОВСКИ СЛАВЕ	1/1	27	94	БЕЛО ПОЛЕ	2897	нива	3
				140	БЕЛО ПОЛЕ	3707	нива	3
				147	БЕЛО ПОЛЕ	2846	нива	3
				214	БЕЛО ПОЛЕ	2525	нива	2
				284	БЕЛО ПОЛЕ	5202	нива	4
				294	БЕЛО ПОЛЕ	2198	нива	3
				295/2	БЕЛО ПОЛЕ	1012	нива	3
				308	БЕЛО ПОЛЕ	10635	нива	3
				318	СРЕДНИ ЛИВАДИ	6019	нива	3
				444/2	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2157	нива	2
				456	ПОГОН	1954	нива	3
				610	МОГИЛА	4096	нива	3
				612	МОГИЛА	8133	нива	2
				617	МОГИЛА	2915	нива	2

				676	МОГИЛА	3427	нива	2
				826	ПРОГОН	12616	нива	3
				901	КЛЕТИШТ Е	4112	нива	1
				913	КЛЕТИШТ Е	11620	нива	1
				926/1	СЛАТИНА	2278	нива	2
50	СТЕФАНОВСКИ ЃОРЃИ	1/1	144	124	БЕЛО ПОЛЕ	2696	нива	3
				189	БЕЛО ПОЛЕ	2432	нива	2
				204	БЕЛО ПОЛЕ	3571	нива	3
				231	БЕЛО ПОЛЕ	6734	нива	3
				511	ПОГОН	2457	нива	2
				522	СРЕДНИ ЛИВАДИ	3519	нива	2
51	АНГЕЛЕВСКИ ЈАНЕ ВЕЛЈАН	1/1	52	111	БЕЛО ПОЛЕ	4672	нива	3
				174	БЕЛО ПОЛЕ	3285	нива	3
				217	БЕЛО ПОЛЕ	3531	нива	2
				623	МОГИЛА	7468	нива	2
				655	МОГИЛА	2336	нива	2
				677	МОГИЛА	3475	нива	2
				709	ПРАЧКИ	6025	нива	2
				864	БЕЛО ПОЛЕ	3180	нива	3
				867	БЕЛО ПОЛЕ	887	нива	3
				893	КЛЕТИШТ Е	4351	нива	1
				935	СЛАТИНА	11397	нива	2
52	ИЛО МИТРЕВСКИ	1/1	85	310	БЕЛО ПОЛЕ	1751	нива	3
				331	СРЕДНИ ЛИВАДИ	8349	нива	2
				395	ПРАЧКИ	8781	нива	3
53	НЕДАНОВСКИ ИЛИЈА ТОМЧЕ	1/1	44	149	БЕЛО ПОЛЕ	1539	нива	3
				278	БЕЛО ПОЛЕ	9396	нива	4
				453	СРЕДНИ ЛИВАДИ	3901	нива	3
				627	МОГИЛА	2207	нива	2
				937	СЛАТИНА	4695	нива	2
54	ВАСКО ТАЛЕВСКИ	1/1	9					
				170	БЕЛО ПОЛЕ	4541	нива	3
				410	СРЕДНИ ЛИВАДИ	1277	нива	2
				542	СРЕДНИ ЛИВАДИ	6870	нива	2
				641	МОГИЛА	4882	нива	3
				654	МОГИЛА	4338	нива	2

				708	ПРАЧКИ	3586	нива	2
				748	СРЕДНИ ЛИВАДИ	1483	нива	2
				973	БЕЛО ПОЛЕ	6315	нива	2
55	ГОЦЕ ТАЛЕВСКИ	1/1	358	123	БЕЛО ПОЛЕ	6612	нива	3
				236	БЕЛО ПОЛЕ	4617	нива	3
				290	БЕЛО ПОЛЕ	2798	нива	3
				468	ПОГОН	5062	нива	2
				666	МОГИЛА	4576	нива	2
56	ТРАЈЧЕВСКИ СТОЈАН ЦАНЕ	1/1	30	356	ПРАЧКИ	1788	нива	2
				448	СРЕДНИ ЛИВАДИ	1455	нива	2
				651	МОГИЛА	994	нива	2
57	ТРАЈЧЕВСКИ ЦАНЕ	1/1	190	237	БЕЛО ПОЛЕ	2133	нива	3
				285	БЕЛО ПОЛЕ	5842	нива	4
				355	ПРАЧКИ	2626	нива	3
				397	ПРАЧКИ	4850	нива	3
				447	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2138	нива	2
				571	ПРАЧКИ	5271	нива	2
		1/1	330	650	МОГИЛА	1668	нива	2
58	АТАНАСОВСКИ ЖИВКО	1/1	69	92/1	БЕЛО ПОЛЕ	2954	нива	3
				151	БЕЛО ПОЛЕ	1828	нива	3
				172	БЕЛО ПОЛЕ	3120	нива	3
				206	БЕЛО ПОЛЕ	2663	нива	3
				216	БЕЛО ПОЛЕ	2327	нива	2
				332	СРЕДНИ ЛИВАДИ	5960	нива	2
				430	СРЕДНИ ЛИВАДИ	4257	нива	2
				438	СРЕДНИ ЛИВАДИ	9309	нива	3
				449/1	СРЕДНИ ЛИВАДИ	1980	нива	3
				494	ПОГОН	4040	нива	2
				639	МОГИЛА	3452	нива	2
				710/2	ПРАЧКИ	1880	нива	1
				750	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2733	нива	1
				803	ПРОГОН	8072	нива	2
				830	ПРОГОН	2921	нива	3
				877	КЛЕТИШТ Е	13502	нива	1
				961	БЕЛО ПОЛЕ	5258	нива	2
				978	БЕЛО ПОЛЕ	2746	нива	2
59	СТЕФАНОВСКИ ВАСИЛ	1/1	26	125	БЕЛО ПОЛЕ	2683	нива	3
				163	БЕЛО ПОЛЕ	1865	нива	3

				193/2	ПРОГОН	1931	нива	2
				268	БЕЛО ПОЛЕ	8226	нива	3
				277	БЕЛО ПОЛЕ	4235	нива	4
				307	БЕЛО ПОЛЕ	8402	нива	3
				365	ПРАЧКИ	3636	нива	3
				391	ПРАЧКИ	2116	нива	3
				414	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2338	нива	2
				515	ПОГОН	2471	нива	2
				603	МОГИЛА	2446	нива	2
				660	МОГИЛА	1417	нива	2
				691	ПРАЧКИ	2862	нива	2
				887	КЛЕТИШТ Е	3969	нива	1
		12/13	252	833	ПРОГОН	5583	нива	3
60	СПАСЕВСКИ МЕТОДИЈА ТОДОРЧЕ	1/2	15	97	БЕЛО ПОЛЕ	4091	нива	3
				100	БЕЛО ПОЛЕ	2058	нива	3
				226	БЕЛО ПОЛЕ	5636	нива	3
				258	БЕЛО ПОЛЕ	2827	нива	4
				326	СРЕДНИ ЛИВАДИ	1594	нива	3
				423	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2933	нива	2
				628	МОГИЛА	3880	нива	2
				735	ПРАЧКИ	681	нива	1
				742	ПРАЧКИ	2545	нива	1
				752	СРЕДНИ ЛИВАДИ	3058	нива	1
				754	СРЕДНИ ЛИВАДИ	1029	нива	2
				815	ПРОГОН	1025	нива	3
				831	ПРОГОН	1797	нива	3
				857	ПРОГОН	5094	нива	2
				896	КЛЕТИШТ Е	1078	нива	1
				966	БЕЛО ПОЛЕ	1288	нива	2
61	СПАСЕВСКИ МЕТОДИЈА БРАНКО	1/2	15	97	БЕЛО ПОЛЕ	4091	нива	3
				100	БЕЛО ПОЛЕ	2058	нива	3
				226	БЕЛО ПОЛЕ	5636	нива	3
				258	БЕЛО ПОЛЕ	2827	нива	4
				326	СРЕДНИ ЛИВАДИ	1594	нива	3
				423	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2933	нива	2
				628	МОГИЛА	3880	нива	2
				735	ПРАЧКИ	681	нива	1
				742	ПРАЧКИ	2545	нива	1
				752	СРЕДНИ	3058	нива	1

					ЛИВАДИ			
				754	СРЕДНИ ЛИВАДИ	1029	нива	2
				815	ПРОГОН	1025	нива	3
				831	ПРОГОН	1797	нива	3
				857	ПРОГОН	5094	нива	2
				896	КЛЕТИШТ Е	1078	нива	1
				966	БЕЛО ПОЛЕ	1288	нива	2
62	НЕДАНОВСКА ДИМЕ ЗОЈКА	1/1	143	153	БЕЛО ПОЛЕ	2493	нива	3
				432	СРЕДНИ ЛИВАДИ	4180	нива	2
				964	БЕЛО ПОЛЕ	2149	нива	2
		1/1	179	321	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2951	нива	3
				766	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2615	нива	1
				895	СРЕДНИ ЛИВАДИ	3270	нива	1
63	РИСТЕВСКИ СИМЕ ТОМЕ	1/1	78	115	БЕЛО ПОЛЕ	2565	нива	3
				232	БЕЛО ПОЛЕ	5135	нива	3
				280	БЕЛО ПОЛЕ	6341	нива	4
				644	МОГИЛА	2619	нива	2
64	РИСТЕВСКИ ДРАГИ	1/1	63	169	БЕЛО ПОЛЕ	2919	нива	3
				518	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2945	нива	2
				718	ПРАЧКИ	2016	нива	1
65	РИСТЕВСКИ НЕДЕЛКО ТРАЈАН	1/2	159	289	БЕЛО ПОЛЕ	5867	нива	3
				480	ПОГОН	2850	нива	3
				785	СРЕДНИ ЛИВАДИ	5122	нива	1
				854	ПРОГОН	2709	нива	2
66	РИСТЕВСКИ НЕДЕЛКО ВАСИЛ	1/2	159	289	БЕЛО ПОЛЕ	5867	нива	3
				480	ПОГОН	2850	нива	3
				785	СРЕДНИ ЛИВАДИ	5122	нива	1
				854	ПРОГОН	2709	нива	2
67	РИСТЕВСКА МАРИНА	1/1	305	157	БЕЛО ПОЛЕ	1652	нива	3
				620	МОГИЛА	2745	нива	2
				622	МОГИЛА	2805	нива	2
				753	СРЕДНИ ЛИВАДИ	6338	нива	1
				936	СЛАТИНА	2500	нива	2
68	СТОЈАНОВСКА ПЕТАР ЦЕНА	1/1	212	249	БЕЛО ПОЛЕ	3034	нива	4
				259	БЕЛО ПОЛЕ	1376	нива	4
				481	ПОГОН	3170	нива	2
69	КОТЕВСКА НАДА	1/1	307	424	СРЕДНИ ЛИВАДИ	3641	нива	2
				670	МОГИЛА	3994	нива	2
70	ТОДОРОВСКА ЛИЛА	1/1	304	116	БЕЛО ПОЛЕ	4366	нива	3

				298	БЕЛО ПОЛЕ	1999	нива	3
				971	БЕЛО ПОЛЕ	5007	нива	2
71	СТОЈКОВСКА ВЕСЕЛИНКА	1/1	306	705	ПРАЧКИ	4982	нива	2
				715	ПРАЧКИ	4759	нива	1
72	СТОЈКОВСКИ ДУШКО	1/1	213	698	ПРАЧКИ	2613	нива	3
				706	ПРАЧКИ	3407	нива	2
				856	ПРОГОН	1893	нива	2
73	ДОНЧО ЈОВАНОВСКИ	1/1	183	227	БЕЛО ПОЛЕ	2434	нива	3
				340	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2729	нива	3
				478	ПРОГОН	2256	нива	3
				486	ПРОГОН	3433	нива	2
				514	ПРОГОН	1529	нива	2
				681	МОГИЛА	2167	нива	2
				903	КЛЕТИШТ Е	1165	нива	1
		1/1	356	443	СРЕДНИ ЛИВАДИ	8757	нива	2
74	ЉУПЧО ЈОВАНОВСКИ	1/1	357	556	ПРОГОН	3543	нива	2
				759	СРЕДНИ ЛИВАДИ	1179	нива	1
				911	КЛЕТИШТ Е	1849	нива	1
				968	БЕЛО ПОЛЕ	2784	нива	2
75	ВЕЛКОВСКА НАДА	1/1	35	351	ПРАЧКИ	7192	нива	3
				801	СРЕДНИ ЛИВАДИ	4150	нива	2
				910/1	КЛЕТИШТ Е	13631	нива	1
		1/1	77	357	ПРАЧКИ	3379	нива	2
76	ЛОЗАНОВСКА ИВАНА	1/1	200	88	БЕЛО ПОЛЕ	8069	нива	3
				821	ПРОГОН	1825	нива	2
77	ТРАЈКОВСКИ ПЕЦО БЛАГОЈА	1/2	14	128	БЕЛО ПОЛЕ	1694	нива	3
				180	БЕЛО ПОЛЕ	1812	нива	3
				202	БЕЛО ПОЛЕ	1142	нива	3
				242	БЕЛО ПОЛЕ	5440	нива	4
				261	БЕЛО ПОЛЕ	1501	нива	4
				293	БЕЛО ПОЛЕ	2038	нива	3
				382	ПРАЧКИ	2130	нива	2
				384	ПРАЧКИ	1675	нива	2
				406	ПРАЧКИ	5907	нива	3
				488	ПОГОН	1684	нива	2
				493	ПОГОН	3164	нива	2

				502	СРЕДНИ ЛИВАДИ	1031	нива	2
				668	МОГИЛА	1043	нива	2
				674	МОГИЛА	2770	нива	2
				732	ПРАЧКИ	1898	нива	1
				737	ПРАЧКИ	519	нива	1
				792	СРЕДНИ ЛИВАДИ	1796	нива	2
				816	ПРОГОН	1130	нива	3
				925	СЛАТИНА	3478	нива	2
78	ТРАЈКОВСКИ ПЕЦО ВАСКО	1/2	14	128	БЕЛО ПОЛЕ	1694	нива	3
				180	БЕЛО ПОЛЕ	1812	нива	3
				202	БЕЛО ПОЛЕ	1142	нива	3
				242	БЕЛО ПОЛЕ	5440	нива	4
				261	БЕЛО ПОЛЕ	1501	нива	4
				293	БЕЛО ПОЛЕ	2038	нива	3
				382	ПРАЧКИ	2130	нива	2
				384	ПРАЧКИ	1675	нива	2
				406	ПРАЧКИ	5907	нива	3
				488	ПОГОН	1684	нива	2
				493	ПОГОН	3164	нива	2
				502	СРЕДНИ ЛИВАДИ	1031	нива	2
				668	МОГИЛА	1043	нива	2
				674	МОГИЛА	2770	нива	2
				732	ПРАЧКИ	1898	нива	1
				737	ПРАЧКИ	519	нива	1
				792	СРЕДНИ ЛИВАДИ	1796	нива	2
				816	ПРОГОН	1130	нива	3
				925	СЛАТИНА	3478	нива	2
79	РИСТЕВСКА ИЛИНКА	1/1	58	159	БЕЛО ПОЛЕ	2870	нива	3
				505	СРЕДНИ ЛИВАДИ	3722	нива	2
				649	МОГИЛА	2720	нива	2
				783	СРЕДНИ ЛИВАДИ	4010	нива	2
80	КОЗМЕВСКИ ИЦЕ	1/1	47	530	СРЕДНИ ЛИВАДИ	11545	нива	2
				663	МОГИЛА	8674	нива	2
				876	КЛЕТИШТ Е	3904	нива	2
				883	КЛЕТИШТ Е	6148	нива	2
				892	КЛЕТИШТ Е	2478	нива	1
				967	БЕЛО ПОЛЕ	4155	нива	2
81	АТАНАСОВСКИ ЕФТО	1/1	93	167	БЕЛО ПОЛЕ	2315	нива	3
				255	БЕЛО ПОЛЕ	2589	нива	4
				431	СРЕДНИ ЛИВАДИ	4209	нива	2
				450	ПРОГОН	2319	нива	3

				472	ПОГОН	2970	нива	2
				506	СРЕДНИ ЛИВАДИ	1902	нива	2
82	РИСТЕВСКИ ПЕЦЕ	1/1	331	466	ПОГОН	3017	нива	3
				495	ПРОГОН	1658	нива	2
				721	ПРАЧКИ	2565	нива	1
				860	БЕЛО ПОЛЕ	2415	нива	2
		1/2	223	175	БЕЛО ПОЛЕ	2230	нива	3
				461	ПОГОН	9298	нива	2
				490	ПОГОН	2071	нива	2
				682	МОГИЛА	2368	нива	2
				914	КЛЕТИШТ Е	3071	нива	2
		1/2	50	84	БЕЛО ПОЛЕ	2578	нива	3
				103	БЕЛО ПОЛЕ	1428	нива	3
				257	БЕЛО ПОЛЕ	10044	нива	4
				272	БЕЛО ПОЛЕ	10097	нива	4
				386	ПРАЧКИ	2751	нива	2
				547	СРЕДНИ ЛИВАДИ	3203	нива	2
				568	ПРАЧКИ	1988	нива	2
				931	СЛАТИНА	7207	нива	2
		1/1	349	716	ПРАЧКИ	3429	нива	1
				781	СРЕДНИ ЛИВАДИ	1732	нива	2
				164	БЕЛО ПОЛЕ	2408	нива	3
				205	БЕЛО ПОЛЕ	3035	нива	3
				1221	ВГРИ	2581	нива	2
83	РИСТЕВСКИ БОРЧЕ	1/2	223	175	БЕЛО ПОЛЕ	2230	нива	3
				461	ПОГОН	9298	нива	2
				490	ПОГОН	2071	нива	2
				682	МОГИЛА	2368	нива	2
				914	КЛЕТИШТ Е	3071	нива	2
		1/2	50	84	БЕЛО ПОЛЕ	2578	нива	3
				103	БЕЛО ПОЛЕ	1428	нива	3
				257	БЕЛО ПОЛЕ	10.044	нива	4
				272	БЕЛО ПОЛЕ	10.097	нива	4
				386	ПРАЧКИ	2751	нива	2
				547	СРЕДНИ ЛИВАДИ	3203	нива	2
				568	ПРАЧКИ	1988	нива	2
				931	СЛАТИНА	7207	нива	2
		1/1	350	832	ПРОГОН	1963	нива	3
				891	КЛЕТИШТ Е	550	нива	1
				894	КЛЕТИШТ Е	5287	нива	1
		1/4	253	835	ПРОГОН	5743	нива	3

84	СТОЈАНОВСКИ БОШКО ДРАГИ	1/1	180	102	БЕЛО ПОЛЕ	5659	нива	3
				297	БЕЛО ПОЛЕ	5236	нива	3
				477	ПОГОН	3303	нива	2
				904	КЛЕТИШТ Е	11599	нива	1
				947	СЛАТИНА	2664	нива	2
85	СТОЈАНОВСКИ БОШКО ДРАГИ	34/35	254	828/1	ПРОГОН	9934	нива	3
86	ДИМИТРИЕВСКИ ВЛАДЕ	1/1	244	210	БЕЛО ПОЛЕ	5750	нива	3
				437	СРЕДНИ ЛИВАДИ	5865	нива	2
				878	КЛЕТИШТ Е	4643	нива	1
				916	КЛЕТИШТ Е	15634	нива	2
				945	СЛАТИНА	2136	нива	2
		86/91	340	938	СЛАТИНА	4679	нива	2
87	ГЕОСОНДА ДОО	5/91	340	938	СЛАТИНА	4679	нива	2
		1/2	329	629	МОГИЛА	1678	нива	2
88	СНЕЖАНА ДАМЧЕВСКА	1/2	7	233	БЕЛО ПОЛЕ	11770	нива	3
				470	ПОГОН	11896	нива	2
				473	ПОГОН	2659	нива	2
				554	ПРАЧКИ	10031	нива	2
				555	ПРАЧКИ	1934	нива	2
				788	СРЕДНИ ЛИВАДИ	3261	нива	1
				825	ПРОГОН	5897	нива	2
89	ДАМЧЕВСКИ СТОЈАН ЦАНЕ	1/2	7	233	БЕЛО ПОЛЕ	11770	нива	3
				470	ПОГОН	11896	нива	2
				473	ПОГОН	2659	нива	2
				554	ПРАЧКИ	10031	нива	2
				555	ПРАЧКИ	1934	нива	2
				788	СРЕДНИ ЛИВАДИ	3261	нива	1
				825	ПРОГОН	5897	нива	2
90	МИТРЕВСКИ ПАНДЕ	1/1	291	254	БЕЛО ПОЛЕ	2464	нива	4
		93/520	289	464	ПОГОН	33534	нива	2
		163/490	290	618	МОГИЛА	5930	нива	2
91	МИТРЕВСКИ СТЕВЧЕ	427/520	289	464	ПОГОН	33534	нива	2
		327/490	290	618	МОГИЛА	5930	нива	2
		1/1	33	642	МОГИЛА	3788	нива	2
92	БЛАГА ДИМИТРИЈЕВСКА	1/1	38	165	БЕЛО ПОЛЕ	3207	нива	3
				218	БЕЛО ПОЛЕ	3074	нива	2
				243	БЕЛО ПОЛЕ	6434	нива	4
				498	СРЕДНИ ЛИВАДИ	4770	нива	2
				672	МОГИЛА	493	нива	2
				693	ПРАЧКИ	1014	нива	2
				722	ПРАЧКИ	2301	нива	1
				811	ПРОГОН	1434	нива	2
				827	ПРОГОН	1519	нива	3

				924	СЛАТИНА	3243	нива	2
				934	СЛАТИНА	2524	нива	2
93	НЕДАНОВСКИ ИЛЈО СТЕВЧЕ	1/1	6	870	БЕЛО ПОЛЕ	5313	нива	2
				940	СЛАТИНА	5530	нива	2
94	СТОЈАНОВСКИ АТАНАС СПАСЕ	1/1	73	459	ПОГОН	7151	нива	2
				499	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2616	нива	2
				730	ПРАЧКИ	1842	нива	1
95	ДИМИТРИЕВСКИ КОЛЕ	1/1	23	329	СРЕДНИ ЛИВАДИ	1435	нива	2
				746	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2299	нива	2
		1/1	207	156	БЕЛО ПОЛЕ	4010	нива	3
		1/1	208	652	МОГИЛА	1678	нива	2
				701	ПРАЧКИ	1696	нива	3
				704	ПРАЧКИ	4106	нива	2
		2/4	194	458	ПРОГОН	2056	нива	2
				467	ПРОГОН	4463	нива	3
				872/1	КЛЕТИШТ Е	4298	нива	2
				889	КЛЕТИШТ Е	1840	нива	1
				915	КЛЕТИШТ Е	3107	нива	2
96	КРСТЕВСКИ ДИМЧЕ	1/4	194	458	ПРОГОН	2056	нива	2
				467	ПРОГОН	4463	нива	3
				872/1	КЛЕТИШТ Е	4298	нива	2
				889	КЛЕТИШТ Е	1840	нива	1
				915	КЛЕТИШТ Е	3107	нива	2
		1/2	99	541	ЕГРИ	2543	нива	2
				703	ПРАЧКИ	4180	нива	2
				879	КЛЕТИШТ Е	3159	нива	1
97	КРСТЕВСКИ ЉУПЧО	1/4	194	458	ПРОГОН	2056	нива	2
				467	ПРОГОН	4463	нива	3
				872/1	КЛЕТИШТ Е	4298	нива	2
				889	КЛЕТИШТ Е	1840	нива	1
				915	КЛЕТИШТ Е	3107	нива	2
		1/2	99	541	ЕГРИ	2543	нива	2
				703	ПРАЧКИ	4180	нива	2
				879	КЛЕТИШТ Е	3159	нива	1
98	КОТЕФСКИ ВЛАДО	1/1	22	939	СЛАТИНА	6737	нива	2
		1/1	171	191	БЕЛО ПОЛЕ	12843	нива	2
				282	БЕЛО ПОЛЕ	1803	нива	4
				394	ПРАЧКИ	3843	нива	3
				416	СРЕДНИ ЛИВАДИ	7620	нива	2

				446	СРЕДНИ ЛИВАДИ	5125	нива	2
				512	ПРОГОН	2885	нива	2
				525	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2567	нива	2
				533	СРЕДНИ ЛИВАДИ	6505	нива	2
				566	ПРАЧКИ	6888	нива	2
				637	МОГИЛА	3358	нива	2
				680	МОГИЛА	2071	нива	2
				695	ПРАЧКИ	5537	нива	3
				757	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2580	нива	1
				799	СРЕДНИ ЛИВАДИ	5146	нива	2
				806	БЕЛО ПОЛЕ	3952	нива	2
99	КОТЕВСКИ ДАФКО ВАСИЛ	1/1	216	544	СРЕДНИ ЛИВАДИ	11555	нива	2
100	КОТЕВСКИ ДАФКО СТЕФКО	1/1	217	570	ПРАЧКИ	11088	нива	2
101	НЕШКОВСКИ БЛАГОЈЧЕ	1/2	310	190	БЕЛО ПОЛЕ	10674	нива	2
				784	СРЕДНИ ЛИВАДИ	9325	нива	1
102	НЕШКОСКА ФАНИЈА	1/2	310	190	БЕЛО ПОЛЕ	10674	нива	2
				784	СРЕДНИ ЛИВАДИ	9325	нива	1
103	ДИМИТРОВСКИ ЈОЦКО	1/1	5	220	БЕЛО ПОЛЕ	1428	нива	2
				540	СРЕДНИ ЛИВАДИ	1432	нива	2
				702	ПРАЧКИ	3784	нива	2
				872/2	КЛЕТИШТ Е	1909	нива	2
				969	БЕЛО ПОЛЕ	2680	нива	2
104	АТАНАСОВСКИ ВЕЛЈАН СПАСЕ	1/1	37	93	БЕЛО ПОЛЕ	3370	нива	3
				171	БЕЛО ПОЛЕ	4249	нива	3
				440	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2270	нива	3
				445	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2500	нива	3
				449/2	СРЕДНИ ЛИВАДИ	1969	нива	3
				635/2	МОГИЛА	1310	нива	2
				710/1	ПРАЧКИ	1898	нива	1
				714	ПРАЧКИ	1744	нива	1
				782	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2564	нива	2
				829	ПРОГОН	2218	нива	3
				980	БЕЛО ПОЛЕ	2099	нива	2
		12/19	210	240	БЕЛО ПОЛЕ	4140	нива	3
105	АНГЕЛКОВСКИ ДРАГИ	7/19	210	240	БЕЛО ПОЛЕ	4140	нива	3
		1/1	34	152	БЕЛО ПОЛЕ	2666	нива	3
				196	БЕЛО	2249	нива	3

				241	ПОЛЕ БЕЛО ПОЛЕ	4205	нива	3
				291	БЕЛО ПОЛЕ	3805	нива	3
				420	СРЕДНИ ЛИВАДИ	1974	нива	2
				474	ПОГОН	1726	нива	2
				520	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2303	нива	2
				558	ПРАЧКИ	2025	нива	2
				600	МОГИЛА	4256	нива	2
				636	МОГИЛА	1996	нива	2
				661	МОГИЛА	1214	нива	2
				756	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2784	нива	1
				809	БЕЛО ПОЛЕ	3845	нива	2
				820	ПРОГОН	2252	нива	2
				869	БЕЛО ПОЛЕ	2486	нива	3
				919	КЛЕТИШТ Е	2872	нива	2
				979	БЕЛО ПОЛЕ	918	нива	2
106	АНГЕЛКОВСКИ ЉУПЧО	1/1	65	509	ПОГОН	3702	нива	2
107	СТЕФАНОВСКИ ВЛАДЕ	1/1	283	690	ПРАЧКИ	5266	нива	2
108	ЗЛАТЕ КОТЕВСКИ	5/12	17	193/1	БЕЛО ПОЛЕ	8366	нива	2
				246	БЕЛО ПОЛЕ	1987	нива	4
				271	БЕЛО ПОЛЕ	2358	нива	4
				562	ПРАЧКИ	1122	нива	2
				564	ПРАЧКИ	5366	нива	2
				598	МОГИЛА	5441	нива	3
				741	ПРАЧКИ	3294	нива	1
				758	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2357	нива	1
				797	СРЕДНИ ЛИВАДИ	5630	нива	2
				808	БЕЛО ПОЛЕ	2524	нива	2
				885	КЛЕТИШТ Е	2508	нива	1
				981	БЕЛО ПОЛЕ	3885	нива	2
109	КОТЕВСКА АЛЕКСО ВЕРКА	3/12	17	193/1	БЕЛО ПОЛЕ	8366	нива	2
				246	БЕЛО ПОЛЕ	1987	нива	4
				271	БЕЛО ПОЛЕ	2358	нива	4
				562	ПРАЧКИ	1122	нива	2
				564	ПРАЧКИ	5366	нива	2
				598	МОГИЛА	5441	нива	3
				741	ПРАЧКИ	3294	нива	1
				758	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2357	нива	1
				797	СРЕДНИ ЛИВАДИ	5630	нива	2

				808	БЕЛО ПОЛЕ	2524	нива	2
				885	КЛЕТИШТ Е	2508	нива	1
				981	БЕЛО ПОЛЕ	3885	нива	2
110	ПАНДО КОТЕВСКИ	4/12	17	193/1	БЕЛО ПОЛЕ	8366	нива	2
				246	БЕЛО ПОЛЕ	1987	нива	4
				271	БЕЛО ПОЛЕ	2358	нива	4
				562	ПРАЧКИ	1122	нива	2
				564	ПРАЧКИ	5366	нива	2
				598	МОГИЛА	5441	нива	3
				741	ПРАЧКИ	3294	нива	1
				758	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2357	нива	1
				797	СРЕДНИ ЛИВАДИ	5630	нива	2
				808	БЕЛО ПОЛЕ	2524	нива	2
				885	КЛЕТИШТ Е	2508	нива	1
				981	БЕЛО ПОЛЕ	3885	нива	2
111	ОГНЕНОВА МИТРА	1/1	301	211	БЕЛО ПОЛЕ	2103	нива	2
				263	БЕЛО ПОЛЕ	2806	нива	4
				615	МОГИЛА	3861	нива	2
				733	ПРАЧКИ	5122	нива	1
112	РИСТЕВСКИ РИСТО ПЕЦО	3/8	55	507	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2034	нива	2
				795	СРЕДНИ ЛИВАДИ	4316	нива	2
		1/4	197	465	ПОГОН	24466	нива	2
113	РИСТЕВСКИ РИСТО ЖИВКО	3/8	55	507	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2034	нива	2
				795	СРЕДНИ ЛИВАДИ	4316	нива	2
		1/4	197	465	ПОГОН	24466	нива	2
114	РИСТЕВСКА ДАНИЦА	1/4	197	465	ПОГОН	24466	нива	2
115	ЈОВАНОВСКИ КРСТЕ СЛАВЕ	1/1	83	179	БЕЛО ПОЛЕ	1330	нива	3
				222	БЕЛО ПОЛЕ	1372	нива	2
				292	БЕЛО ПОЛЕ	4633	нива	3
				560	ПРАЧКИ	3361	нива	2
				609	МОГИЛА	2908	нива	4
				771	СРЕДНИ ЛИВАДИ	1023	нива	2
				899	КЛЕТИШТ Е	1161	нива	1
				918	КЛЕТИШТ Е	1983	нива	2
116	РИСТЕВСКИ РИСТО БОРИС	1/1	71	109	БЕЛО ПОЛЕ	2203	нива	3
				334	СРЕДНИ ЛИВАДИ	5770	нива	2
				436	СРЕДНИ	10952	нива	2

					ЛИВАДИ			
				724	ПРАЧКИ	2473	нива	1
				779	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2362	нива	2
				975	БЕЛО ПОЛЕ	2564	нива	2
117	БОРИС РИСТЕВСКИ	1/1	173	728	ПРАЧКИ	2787	нива	1
				922	СЛАТИНА	4976	нива	2
118	ЈОВАНОВСКИ ЖИВКО	1/1	326	136	БЕЛО ПОЛЕ	3421	нива	4
				228	БЕЛО ПОЛЕ	2382	нива	3
		1/1	328	928	СЛАТИНА	3588	нива	2
119	ЈОВАНОВСКИ КРСТЕ ЈОВАН	1/1	84	302	БЕЛО ПОЛЕ	3030	нива	4
				133	БЕЛО ПОЛЕ	858	нива	3
				601	МОГИЛА	3651	нива	2
120	МАРКОВСКИ МИТРЕ КОСТА	1/1	11	87	БЕЛО ПОЛЕ	3828	нива	3
				248	БЕЛО ПОЛЕ	4944	нива	4
				428	СРЕДНИ ЛИВАДИ	5641	нива	2
				441/2	СРЕДНИ ЛИВАДИ	1550	нива	3
121	РИСТЕВСКА СОТИР ЈАГОДА	1/1	46	215	БЕЛО ПОЛЕ	1176	нива	2
				398	ПРАЧКИ	2182	нива	3
				619	МОГИЛА	4175	нива	2
				656	МОГИЛА	2637	нива	2
				1222	ЕГРИ	7988	нива	2
122	ЈОСИФОВСКИ ТРЕНДАФИЛ МЕНДО	1/1	120	343	ПРАЧКИ	4471	нива	2
				392	ПРАЧКИ	1909	нива	3
		1/3	202	349	ПРАЧКИ	12792	нива	3
				363	ПРАЧКИ	9642	нива	2
		1/2	204	713	ПРАЧКИ	4609	нива	1
123	ЈОСИФОВСКИ ТРЕНДАФИЛ СТЕФАН	1/3	202	349	ПРАЧКИ	12792	нива	3
				363	ПРАЧКИ	9642	нива	2
		1/1	203	359	ПРАЧКИ	2175	нива	2
124	ЈОСИФОВСКИ ТРЕНДАФИЛ ДРАГИ	1/3	202	349	ПРАЧКИ	12792	нива	3
				363	ПРАЧКИ	9642	нива	2
		1/2	204	713	ПРАЧКИ	4609	нива	1
125	ВЛАДЕ СРЕБИНОВСКИ	1/1	125	333	СРЕДНИ ЛИВАДИ	10658	нива	2
				389	ПРАЧКИ	1880	нива	3
				548	СРЕДНИ ЛИВАДИ	8567	нива	2
126	ЈОСИФОВСКИ СТОЈАН ТРАЈАН	1/1	118	348	ПРАЧКИ	6088	нива	3
				369	ПРАЧКИ	4623	нива	2
				658	МОГИЛА	3510	нива	2
127	РОЗЕТА МИТРЕСКА	1/4	74	106	БЕЛО ПОЛЕ	1411	нива	3
				375	ПРАЧКИ	1128	нива	2

				421	СРЕДНИ ЛИВАДИ	1836	нива	2
				613	МОГИЛА	4401	нива	2
128	ПЕЦО ЈОВАНОВСКИ	1/4	74	106	БЕЛО ПОЛЕ	1411	нива	3
				375	ПРАЧКИ	1128	нива	2
				421	СРЕДНИ ЛИВАДИ	1836	нива	2
				613	МОГИЛА	4401	нива	2
129	КОЛЕ ЈОВАНОВСКИ	1/4	74	106	БЕЛО ПОЛЕ	1411	нива	3
				375	ПРАЧКИ	1128	нива	2
				421	СРЕДНИ ЛИВАДИ	1836	нива	2
				613	МОГИЛА	4401	нива	2
130	ЦВЕТАНКА СИМОНОВСКА	1/4	74	106	БЕЛО ПОЛЕ	1411	нива	3
				375	ПРАЧКИ	1128	нива	2
				421	СРЕДНИ ЛИВАДИ	1836	нива	2
				613	МОГИЛА	4401	нива	2
131	РИСТЕВСКИ АНЃЕЛЕ	1/1	170	112	БЕЛО ПОЛЕ	745	нива	3
				114	БЕЛО ПОЛЕ	2371	нива	3
				121	БЕЛО ПОЛЕ	2224	нива	3
				160	БЕЛО ПОЛЕ	1595	нива	3
				239	БЕЛО ПОЛЕ	1120	нива	3
				524	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2040	нива	2
				595	МОГИЛА	2491	нива	3
				604	МОГИЛА	2717	нива	2
				818	ПРОГОН	1494	нива	3
				866	БЕЛО ПОЛЕ	3588	нива	3
		1/1	284	590/2	СЛАТИНА	50649	нива	3
132	ТРИФУНОВСКИ ТОМЧЕ		152	142	БЕЛО ПОЛЕ	2862	нива	3
				221	БЕЛО ПОЛЕ	2642	нива	2
				516	ПОГОН	2867	нива	2
133	РИСТЕВСКИ ЗДРАВЕ	1/1	302	327/2	СРЕДНИ ЛИВАДИ	7352	нива	3
				683	МОГИЛА	3129	нива	2
134	РИСТЕВСКИ ТОДОР	1/1	299	462	ПОГОН	7382	нива	3
				941	СЛАТИНА	4346	нива	2
135	РИСТЕВСКА МИЛИЦА	1/1	300	173	БЕЛО ПОЛЕ	849	нива	3
				286	БЕЛО ПОЛЕ	6460	нива	4
				532	СРЕДНИ ЛИВАДИ	3870	нива	2
136	РИСТЕВСКИ БЛАГОЈА	1/1	303	327/1	СРЕДНИ ЛИВАДИ	7278	нива	3
				813	ПРОГОН	2784	нива	2
				853	ПРОГОН	4672	нива	2
137	ВЕЛКОВСКИ СТЕФАН	1/2	132	300	БЕЛО ПОЛЕ	8787	нива	4

				301	БЕЛО ПОЛЕ	3832	нива	4
138	ВЕЛКОВСКИ СПИРО	1/2	132	300	БЕЛО ПОЛЕ	8787	нива	4
				301	БЕЛО ПОЛЕ	3832	нива	4
139	АНДОНОВСКИ СПАСЕ БОЖИН	1/1	130	316	БЕЛО ПОЛЕ	7442	нива	4
				360	ПРАЧКИ	16307	нива	2
				373	ПРАЧКИ	8082	нива	2
				497	СРЕДНИ ЛИВАДИ	7226	нива	2
				572	ПРАЧКИ	5524	нива	2
140	ЈОШЕВСКИ АЛЕКСАНДАР	2/8	178	353	ПРАЧКИ	4301	нива	3
				557/1	ПРАЧКИ	2177	нива	2
				573	ПРАЧКИ	5138	нива	2
141	ЈОШЕВСКА ТРЕНДАФИЛКА	2/8	178	353	ПРАЧКИ	4301	нива	3
				557/1	ПРАЧКИ	2177	нива	2
				573	ПРАЧКИ	5138	нива	2
142	ЈОШЕВСКИ ПАВЛЕ	1/8	178	353	ПРАЧКИ	4301	нива	3
				557/1	ПРАЧКИ	2177	нива	2
				573	ПРАЧКИ	5138	нива	2
143	ЈОШЕВСКИ СТЕВО	1/8	178	353	ПРАЧКИ	4301	нива	3
				557/1	ПРАЧКИ	2177	нива	2
				573	ПРАЧКИ	5138	нива	2
144	ЈОШЕВСКИ ЈОВАН	2/8	178	353	ПРАЧКИ	4301	нива	3
				557/1	ПРАЧКИ	2177	нива	2
				573	ПРАЧКИ	5138	нива	2
145	ВЕЛКОВСКИ ПЕЦО	1/1	195	309	БЕЛО ПОЛЕ	1764	нива	3
				362	ПРАЧКИ	2769	нива	2
				364	ПРАЧКИ	4220	нива	2
146	СУЗАНА СТЕВОСКА	1/3	312	358	ПРАЧКИ	6189	нива	2
147	КАРОЛИНА ЃУРШИН	1/3	312	358	ПРАЧКИ	6189	нива	2
148	ЕЛИЗАБЕТА ИВАНОВСКА	1/3	312	358	ПРАЧКИ	6189	нива	2
149	МИХАЈЛОВСКИ ДИМЧЕ	1/1	191	380	ПРАЧКИ	3348	нива	2
				404	ПРАЧКИ	8363	нива	3
				405	ПРАЧКИ	4750	нива	3
150	ЈОСИФОВСКИ КАРАНФИЛ ВЛАДЕ	1/5	128	315	БЕЛО ПОЛЕ	1327	нива	4
				345	ПРАЧКИ	10887	нива	3
				347	ПРАЧКИ	7029	нива	3
				368	ПРАЧКИ	1952	нива	2
				396	ПРАЧКИ	1973	нива	3
				401	ПРАЧКИ	6646	нива	3
151	ЈОСИФОВСКИ КАРАНФИЛ КИРЕ	1/5	128	315	БЕЛО ПОЛЕ	1327	нива	4
				345	ПРАЧКИ	10887	нива	3
				347	ПРАЧКИ	7029	нива	3
				368	ПРАЧКИ	1952	нива	2
				396	ПРАЧКИ	1973	нива	3

				401	ПРАЧКИ	6646	нива	3
152	ЈОСИФОВСКИ КАРАНФИЛ ЈОСИФ	3/5	128	315	БЕЛО ПОЛЕ	1327	нива	4
				345	ПРАЧКИ	10.887	нива	3
				347	ПРАЧКИ	7029	нива	3
				368	ПРАЧКИ	1952	нива	2
				396	ПРАЧКИ	1973	нива	3
				401	ПРАЧКИ	6646	нива	3
153	СИМЈАНОВСКИ ПЕЦО	1/1	121	89	БЕЛО ПОЛЕ	3394	нива	3
				367	ПРАЧКИ	1106	нива	2
				418	СРЕДНИ ЛИВАДИ	8816	нива	2
				543	СРЕДНИ ЛИВАДИ	3672	нива	2
				557/2	ПРАЧКИ	1528	нива	2
154	МАРКОВСКИ МИХАЈЛО	1/4	13	129	БЕЛО ПОЛЕ	1595	нива	3
				178	БЕЛО ПОЛЕ	1845	нива	3
				200	БЕЛО ПОЛЕ	1378	нива	3
				262	БЕЛО ПОЛЕ	7189	нива	4
				287	БЕЛО ПОЛЕ	5911	нива	4
				335	СРЕДНИ ЛИВАДИ	4728	нива	2
				403	ПРАЧКИ	2688	нива	3
				407	ПРАЧКИ	2670	нива	3
				455	ПОГОН	3234	нива	2
				482	ПОГОН	1361	нива	2
				487	ПОГОН	1560	нива	2
				492	ПОГОН	3266	нива	2
				545	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2104	нива	2
				667	МОГИЛА	1091	нива	2
				675	МОГИЛА	2900	нива	2
				731	ПРАЧКИ	1690	нива	1
				736	ПРАЧКИ	634	нива	1
				817	ПРОГОН	917	нива	3
				873	КЛЕТИШТ Е	3975	нива	2
155	ТРАЈКОВСКИ ЦАНЕ	1/4	13	129	БЕЛО ПОЛЕ	1595	нива	3
				178	БЕЛО ПОЛЕ	1845	нива	3
				200	БЕЛО ПОЛЕ	1378	нива	3
				262	БЕЛО ПОЛЕ	7189	нива	4
				287	БЕЛО ПОЛЕ	5911	нива	4
				335	СРЕДНИ ЛИВАДИ	4728	нива	2
				403	ПРАЧКИ	2688	нива	3
				407	ПРАЧКИ	2670	нива	3
				455	ПОГОН	3234	нива	2
				482	ПОГОН	1361	нива	2
				487	ПОГОН	1560	нива	2

				492	ПОГОН	3266	нива	2
				545	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2104	нива	2
				667	МОГИЛА	1091	нива	2
				675	МОГИЛА	2900	нива	2
				731	ПРАЧКИ	1690	нива	1
				736	ПРАЧКИ	634	нива	1
				817	ПРОГОН	917	нива	3
				873	КЛЕТИШТ Е	3975	нива	2
156	ТРАЈКОВСКИ ТОМЕ	1/4	13	129	БЕЛО ПОЛЕ	1595	нива	3
				178	БЕЛО ПОЛЕ	1845	нива	3
				200	БЕЛО ПОЛЕ	1378	нива	3
				262	БЕЛО ПОЛЕ	7189	нива	4
				287	БЕЛО ПОЛЕ	5911	нива	4
				335	СРЕДНИ ЛИВАДИ	4728	нива	2
				403	ПРАЧКИ	2688	нива	3
				407	ПРАЧКИ	2670	нива	3
				455	ПОГОН	3234	нива	2
				482	ПОГОН	1361	нива	2
				487	ПОГОН	1560	нива	2
				492	ПОГОН	3266	нива	2
				545	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2104	нива	2
				667	МОГИЛА	1091	нива	2
				675	МОГИЛА	2900	нива	2
				731	ПРАЧКИ	1690	нива	1
				736	ПРАЧКИ	634	нива	1
				817	ПРОГОН	917	нива	3
				873	КЛЕТИШТ Е	3975	нива	2
157	СИМЈАНОВСКА ЗОРА	1/4	13	129	БЕЛО ПОЛЕ	1595	нива	3
				178	БЕЛО ПОЛЕ	1845	нива	3
				200	БЕЛО ПОЛЕ	1378	нива	3
				262	БЕЛО ПОЛЕ	7189	нива	4
				287	БЕЛО ПОЛЕ	5911	нива	4
				335	СРЕДНИ ЛИВАДИ	4728	нива	2
				403	ПРАЧКИ	2688	нива	3
				407	ПРАЧКИ	2670	нива	3
				455	ПОГОН	3234	нива	2
				482	ПОГОН	1361	нива	2
				487	ПОГОН	1560	нива	2
				492	ПОГОН	3266	нива	2
				545	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2104	нива	2
				667	МОГИЛА	1091	нива	2
				675	МОГИЛА	2900	нива	2
				731	ПРАЧКИ	1690	нива	1
				736	ПРАЧКИ	634	нива	1

				817	ПРОГОН	917	нива	3
				873	КЛЕТИШТ Е	3975	нива	2
158	ЈОШЕВСКИ ДИМИТРИЈА	1/1	281	330	СРЕДНИ ЛИВАДИ	12351	нива	2
159	СИМЈАНОВСКИ БОРЧЕ	1/1	337	844	ПРОГОН	8338	нива	2
160	ТАСЕВСКИ ИЛИЈА БОРИС	1/1	134	225	БЕЛО ПОЛЕ	1235	нива	2
				773	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2282	нива	2
				875	КЛЕТИШТ Е	1820	нива	2
				974	БЕЛО ПОЛЕ	2448	нива	2
161	МИЦАКОВСКА ВЕРКА	1/1	201	427	СРЕДНИ ЛИВАДИ	9259	нива	2
162	КОТЕВСКИ ПЕЦО	1/1	32	104	БЕЛО ПОЛЕ	2534	нива	3
				110	БЕЛО ПОЛЕ	4295	нива	3
				126	БЕЛО ПОЛЕ	5117	нива	3
				131	БЕЛО ПОЛЕ	14952	нива	3
				135	БЕЛО ПОЛЕ	3286	нива	3
				138	БЕЛО ПОЛЕ	6333	нива	3
				155	БЕЛО ПОЛЕ	1347	нива	3
				195	БЕЛО ПОЛЕ	12524	нива	2
				208	БЕЛО ПОЛЕ	1855	нива	3
				244	БЕЛО ПОЛЕ	4541	нива	4
				377	ПРАЧКИ	2481	нива	2
				517	СРЕДНИ ЛИВАДИ	4045	нива	2
				602	МОГИЛА	2086	нива	2
				772	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2346	нива	2
				787	СРЕДНИ ЛИВАДИ	11144	нива	1
				946	СЛАТИНА	1988	нива	2
163	АТАНАСОВСКИ НЕШЕВ ДИМКО	1/1	169	166	БЕЛО ПОЛЕ	1936	нива	3
				342	СРЕДНИ ЛИВАДИ	3927	нива	3
				400	ПРАЧКИ	908	нива	3
				402	ПРАЧКИ	1970	нива	3
164	РИСТЕВСКИ ЦАНЕ КОЛЕ	1/1	51	83	БЕЛО ПОЛЕ	2344	нива	3
				139	БЕЛО ПОЛЕ	3619	нива	3
				162	БЕЛО ПОЛЕ	2353	нива	3
				264	БЕЛО ПОЛЕ	15687	нива	3
				312	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2029	нива	3
				325	СРЕДНИ ЛИВАДИ	7109	нива	3

				387	ПРАЧКИ	2475	нива	3
				484	ПОГОН	4209	нива	2
				529	СРЕДНИ ЛИВАДИ	3835	нива	2
				552	ПРАЧКИ	4345	нива	2
				778	СРЕДНИ ЛИВАДИ	6964	нива	2
				800	СРЕДНИ ЛИВАДИ	4246	нива	2
				834	ПРОГОН	6906	нива	3
165	МАРКОВСКА ВЕЛЕ СЛАВКА	1/1	176	370	ПРАЧКИ	3071	нива	2
				381	ПРАЧКИ	4809	нива	2
166	КРСТЕВСКИ ПЕЦО	1/1	220	409	СРЕДНИ ЛИВАДИ	1697	нива	2
167	КРСТЕВСКИ СТОЈАН ПЕЦО	1/1	79	374	ПРАЧКИ	1800	нива	2
				408	СРЕДНИ ЛИВАДИ	3666	нива	2
				550	ПРАЧКИ	3351	нива	2
				717	ПРАЧКИ	1724	нива	1
168	РИСТЕВСКИ МАНОВИЛЕ	1/1	53	113	БЕЛО ПОЛЕ	3441	нива	3
				120	БЕЛО ПОЛЕ	2065	нива	3
				161	БЕЛО ПОЛЕ	1632	нива	3
				238	БЕЛО ПОЛЕ	1086	нива	3
				523	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2257	нива	2
				697	ПРАЧКИ	831	нива	3
				812	ПРОГОН	1357	нива	2
				863	БЕЛО ПОЛЕ	3096	нива	3
				886	КЛЕТИШТ Е	1001	нива	1
		1/2	329	629	МОГИЛА	1678	нива	2
169	БИЛЛАНА РИСТЕВСКА	1/1	346	96	БЕЛО ПОЛЕ	3420	нива	3
				177	БЕЛО ПОЛЕ	1688	нива	3
				485	ПОГОН	3097	нива	2
		995/7048	348	837	ПРОГОН	7048	нива	3
170	РИСТЕВСКА СНЕЖАНА	995/7048	348	837	ПРОГОН	7048	нива	4
		1/1	343	82	БЕЛО ПОЛЕ	5910	нива	3
				442	СРЕДНИ ЛИВАДИ	921	нива	3
171	ЈОВАНКА ПЕТРОВСКА	2996/7048	348	837	ПРОГОН	7048	нива	3
		1/1	344	337	СРЕДНИ ЛИВАДИ	5085	нива	2
172	ЦВЕТАНКА ЛАЗАРЕВСКА	2062/7048	348	837	ПРОГОН	7048	нива	3
		1/1	345	270	БЕЛО ПОЛЕ	4746	нива	4
173	ДИМИТРИЕВСКИ ГОЦЕ	1/3	8	192	БЕЛО ПОЛЕ	2247	нива	2
				219	БЕЛО ПОЛЕ	1527	нива	2
				247	БЕЛО	4159	нива	4

					ПОЛЕ			
				539	СРЕДНИ ЛИВАДИ	1401	нива	2
				553	ПРАЧКИ	4147	нива	2
				838	ПРОГОН	1265	нива	3
				890	КЛЕТИШТ Е	8388	нива	1
174	ДИМИТРИЕВСКИ ВАСКО	1/3	8	192	БЕЛО ПОЛЕ	2247	нива	2
				219	БЕЛО ПОЛЕ	1527	нива	2
				247	БЕЛО ПОЛЕ	4159	нива	4
				539	СРЕДНИ ЛИВАДИ	1401	нива	2
				553	ПРАЧКИ	4147	нива	2
				838	ПРОГОН	1265	нива	3
				890	КЛЕТИШТ Е	8388	нива	1
175	ДИМИТРИЕВСКИ БЛАГОЈА	1/3	8	192	БЕЛО ПОЛЕ	2247	нива	2
				219	БЕЛО ПОЛЕ	1527	нива	2
				247	БЕЛО ПОЛЕ	4159	нива	4
				539	СРЕДНИ ЛИВАДИ	1401	нива	2
				553	ПРАЧКИ	4147	нива	2
				838	ПРОГОН	1265	нива	3
				890	КЛЕТИШТ Е	8388	нива	1
176	РИСТЕВСКИ СЛАВЕ	1/1	193	251	БЕЛО ПОЛЕ	8139	нива	4
				319	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2591	нива	3
				323	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2541	нива	3
				444/1	СРЕДНИ ЛИВАДИ	9126	нива	2
				452	СРЕДНИ ЛИВАДИ	4406	нива	2
				463	ПРОГОН	3428	нива	3
				535	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2915	нива	2
				611	МОГИЛА	5626	нива	2
				638	МОГИЛА	2242	нива	2
				643	МОГИЛА	3831	нива	2
				664	МОГИЛА	2016	нива	2
				810	ПРОГОН	7923	нива	2
				963	БЕЛО ПОЛЕ	4108	нива	2
				786	СРЕДНИ ЛИВАДИ	8979	нива	1
177	ЈОВАНОВСКИ ТОДОР НАУМЕ	1/1	19	250	БЕЛО ПОЛЕ	4130	нива	4
				671	МОГИЛА	2279	нива	2
				684	МОГИЛА	3387	нива	2
178	ХРИСТОВСКИ ТОДОР ГЛИГУР	1/1	227	322	СРЕДНИ ЛИВАДИ	5876	нива	3
				444/3	СРЕДНИ ЛИВАДИ	1959	нива	2
				665	МОГИЛА	3151	нива	2

179	РИСТЕВСКИ ТОДОР ПЕЦО	1/1	228	536	СРЕДНИ ЛИВАДИ	6091	нива	2
				842	ПРОГОН	3269	нива	2
		1/2	230	574	ПРАЧКИ	18563	нива	2
180	БОГОВЕВСКИ ТОДОР ПЕЦО	1/2	230	574	ПРАЧКИ	18563	нива	2
		1/1	229	441/1	СРЕДНИ ЛИВАДИ	4013	нива	3
				567	ПРАЧКИ	3987	нива	2
181	КУЗЕВСКА БЛАГА	1/1	199	426	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2302	нива	2
				429	СРЕДНИ ЛИВАДИ	3799	нива	2
				621	МОГИЛА	1039	нива	2
				927/1	СЛАТИНА	1884	нива	2
182	ВЕЛКОВСКА СПАСА	1/5	154	435	СРЕДНИ ЛИВАДИ	9503	нива	2
183	ЈОВАНКА ГРУЈОВСКА	1/5	154	435	СРЕДНИ ЛИВАДИ	9503	нива	2
184	ИЛИЕВСКА ДОСТА	1/5	154	435	СРЕДНИ ЛИВАДИ	9503	нива	2
185	ЈОВАНОВСКИ СЛАВКО	1/5	154	435	СРЕДНИ ЛИВАДИ	9503	нива	2
186	ЈОВАНОВСКИ ТОНИ	1/5	154	435	СРЕДНИ ЛИВАДИ	9503	нива	2
187	ГЕЛЕВСКА ТРЕНДАФИЛКА	1/1	219	378	ПРАЧКИ	2273	нива	2
188	КИРЕВСКА ЛЕНА	1/5	163	314	БЕЛО ПОЛЕ	4678	нива	3
189	КИРЕВСКИ ДИМИТРИЈА СЛАВКО	4/5	163	314	БЕЛО ПОЛЕ	4678	нива	3
190	КРСТЕВСКИ ВУЈАДИН	1/1	222	653	МОГИЛА	2003	нива	2
191	ДЕНЕСОВСКА РОСАНА	1/1	308	625	МОГИЛА	4705	нива	2
192	МИТРЕВСКА МАРИЈАНА	1/1	342	662	МОГИЛА	6385	нива	2
193	СТОЈАНОВСКИ ДИМИТРИЈА БОШКО	1/1	86	81	БЕЛО ПОЛЕ	1642	нива	3
194	МАРКОВСКА АТАНАС ЛЈУБА ВД.ЈОЦЕ	1/1	25	689	ПРАЧКИ	2379	нива	2
195	ТРАЈКОВСКИ СТРЕБРЕ	1/1	153	434	СРЕДНИ ЛИВАДИ	7891	нива	2
196	САШО ПЕЦАЛЕВСКИ	1/9	322	575/8	БРЕГОВИ	4250	нива	2
197	ДИЈАНА НИКОЛОВА	1/9	322	575/8	БРЕГОВИ	4250	нива	2
198	СЕРДЖУК СУЗАНА	1/9	322	575/8	БРЕГОВИ	4250	нива	2
199	РОМЕО ПЕЦАЛЕВСКИ	1/9	322	575/8	БРЕГОВИ	4250	нива	2
200	НАУМОВСКА МАРИЈА	1/9	322	575/8	БРЕГОВИ	4250	нива	2
201	НАУМОВСКИ ГОРАН	1/9	322	575/8	БРЕГОВИ	4250	нива	2
202	НАУМОВСКИ ВАНЕ	3/9	322	575/8	БРЕГОВИ	4250	нива	2
203	КОСТОВСКИ АТАНАС ВЕЛКО	1/4	156	324	СРЕДНИ ЛИВАДИ	3947	нива	3
204	КОСТОВСКИ АТАНАС ЈАНЕ	2/4	156	324	СРЕДНИ ЛИВАДИ	3947	нива	3
205	КОСТОВСКИ	1/4	156	324	СРЕДНИ	3947	нива	3

	АТАНАС НИКОЛА				ЛИВАДИ			
206	РИСТЕВСКИ СТЕВЧЕ	1/1	224	295/1	БЕЛО ПОЛЕ	1954	нива	3
				372	ПРАЧКИ	4024	нива	2
207	ДИМИТРОВСКИ КИРЕ	1/1	70	245	БЕЛО ПОЛЕ	5789	нива	4
				412	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2174	нива	2
				500	СРЕДНИ ЛИВАДИ	4035	нива	2
				673	МОГИЛА	816	нива	2
				692	ПРАЧКИ	2098	нива	2
				720	ПРАЧКИ	4492	нива	1
				729	ПРАЧКИ	2961	нива	1
				747	СРЕДНИ ЛИВАДИ	1675	нива	2
				858	БЕЛО ПОЛЕ	6455	нива	1
208	ТРАЈАНКА МИЛОШЕВСКА	1/1	91	213	БЕЛО ПОЛЕ	1593	нива	2
				260	БЕЛО ПОЛЕ	1228	нива	4
				275	БЕЛО ПОЛЕ	1543	нива	4
				279	БЕЛО ПОЛЕ	6265	нива	4
				383	ПРАЧКИ	2300	нива	2
				760	СРЕДНИ ЛИВАДИ	1379	нива	2
209	КОТЕВСКИ БОРИС ТОМЕ	5/8	10	122	БЕЛО ПОЛЕ	6016	нива	3
				267	БЕЛО ПОЛЕ	4404	нива	3
				417	СРЕДНИ ЛИВАДИ	5401	нива	2
				425	СРЕДНИ ЛИВАДИ	3354	нива	2
				531	СРЕДНИ ЛИВАДИ	4473	нива	2
				707	ПРАЧКИ	2689	нива	2
				836	ПРОГОН	880	нива	3
				942	СЛАТИНА	2321	нива	2
210	КОТЕВСКИ БОРИС ВАСИЛ	1/8	10	122	БЕЛО ПОЛЕ	6016	нива	3
				267	БЕЛО ПОЛЕ	4404	нива	3
				417	СРЕДНИ ЛИВАДИ	5401	нива	2
				425	СРЕДНИ ЛИВАДИ	3354	нива	2
				531	СРЕДНИ ЛИВАДИ	4473	нива	2
				707	ПРАЧКИ	2689	нива	2
				836	ПРОГОН	880	нива	3
				942	СЛАТИНА	2321	нива	2
211	ГИЧЕВСКА БОРИС СОФКА	1/8	10	122	БЕЛО ПОЛЕ	6016	нива	3
				267	БЕЛО ПОЛЕ	4404	нива	3
				417	СРЕДНИ ЛИВАДИ	5401	нива	2
				425	СРЕДНИ ЛИВАДИ	3354	нива	2

				531	СРЕДНИ ЛИВАДИ	4473	нива	2
				707	ПРАЧКИ	2689	нива	2
				836	ПРОГОН	880	нива	3
				942	СЛАТИНА	2321	нива	2
212	ГИЧЕВСКА БОРИС ЖИВАНКА	1/8	10	122	БЕЛО ПОЛЕ	6016	нива	3
				267	БЕЛО ПОЛЕ	4404	нива	3
				417	СРЕДНИ ЛИВАДИ	5401	нива	2
				425	СРЕДНИ ЛИВАДИ	3354	нива	2
				531	СРЕДНИ ЛИВАДИ	4473	нива	2
				707	ПРАЧКИ	2689	нива	2
				836	ПРОГОН	880	нива	3
				942	СЛАТИНА	2321	нива	2
213	АТАНАСОВСКИ ДИМИТРИЕВСКИ ПАВЛЕ	1/4	209	229	БЕЛО ПОЛЕ	2028	нива	3
				413	СРЕДНИ ЛИВАДИ	1946	нива	2
				422	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2571	нива	2
				723	ПРАЧКИ	2166	нива	1
				727	ПРАЧКИ	2299	нива	1
				923	СЛАТИНА	1543	нива	2
214	ДИМИТРИЕВСКИ ЈОНЧЕ	1/4	209	229	БЕЛО ПОЛЕ	2028	нива	3
				413	СРЕДНИ ЛИВАДИ	1946	нива	2
				422	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2571	нива	2
				723	ПРАЧКИ	2166	нива	1
				727	ПРАЧКИ	2299	нива	1
				923	СЛАТИНА	1543	нива	2
215	ДИМИТРИЕВСКИ АТАНАС	1/4	209	229	БЕЛО ПОЛЕ	2028	нива	3
				413	СРЕДНИ ЛИВАДИ	1946	нива	2
				422	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2571	нива	2
				723	ПРАЧКИ	2166	нива	1
				727	ПРАЧКИ	2299	нива	1
				923	СЛАТИНА	1543	нива	2
216	ДИМИТРИЕВСКИ СИМЕ	1/4	209	229	БЕЛО ПОЛЕ	2028	нива	3
				413	СРЕДНИ ЛИВАДИ	1946	нива	2
				422	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2571	нива	2
				723	ПРАЧКИ	2166	нива	1
				727	ПРАЧКИ	2299	нива	1
				923	СЛАТИНА	1543	нива	2
217	МАРКОВСКИ ЈОВАН ВАСИЛ	1/1	146	132	БЕЛО ПОЛЕ	2544	нива	4
				299	БЕЛО ПОЛЕ	2373	нива	3
				411	СРЕДНИ ЛИВАДИ	2943	нива	2
218	РИСТЕВСКИ	1/1	123	141	БЕЛО	5817	нива	3

	КОСТА ЦАНЕ				ПОЛЕ			
				388	ПРАЧКИ	6772	нива	3
				678	МОГИЛА	3926	нива	2
				725	ПРАЧКИ	4739	нива	1
				802	ПРОГОН	9887	нива	2
				970	БЕЛО ПОЛЕ	2588	нива	2
219	Р.М ПАТИШТА	1/1	102	1017	СРЕДНИ ЛИВАДИ	9369	некат.п ат	/
				921	СЛАТИНА	1312	некат.п ат	/
				745	ПРАЧКИ	1321	некат.п ат	/
				859	БЕЛО ПОЛЕ	632	некат.п ат	/
				354	ПРАЧКИ	2008	некат.п ат	/
				1018	ПРАЧКИ	5047	некат.п ат	/
				659	МОГИЛА	4311	некат.п ат	/
		1/1	287	972	БЕЛО ПОЛЕ	4637	некат.п ат	/
219	РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	1/1	100	130/2	БЕЛО ПОЛЕ	2714	нива	4
				592	МОГИЛА	5673	пасишт а	3
				699	ПРАЧКИ	557	пасишт а	3
				346	ПРАЧКИ	2803	нива	3
219	РМ ЗК ПЕЛАГОНИЈА РЕ К.КАНИНСКИ	1/1	147	439	СРЕДНИ ЛИВАДИ	4654	нива	3
219	Р.М.ЗИК НОВ ЖИВОТ КРЕМЕНИЦА	1/1	157	700	ПРАЧКИ	1727	нива	3
219	РМ ПОС ЗИК ПЕЛАГОНИЈА РЕ НОВАЦИ	1/1	314	590/4	СЛАТИНА	6497	нива	3
219	Р.М.ВОДОСТОПА НСТВО ПЕЛАГОНИЈА	1/1	101	565	ПРАЧКИ	1258	канали	/
220	Ф-КА ЗА ШЕКЕР 4-ТИ НОЕМВРИ АД БИТОЛА ВО СТЕЧАЈ	1/1	353	593	МОГИЛА	1908	пасишт а	3

“

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-10504/1-19
21 јануари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

316.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 јануари 2020 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ОЧНИ БОЛЕСТИ-СКОПЈЕ****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за здравство, му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Реден број	Назив на движната ствар	Карактеристики на движната ствар	Производител	Количина
1	Ретинална камера за дијагностика и следење на ретина кај предвремно родени деца,возрасни и пациенти со темно пигментирана ретина	ICON ICON-I:con camera hand piece PCI 401002+Icon Cart PCI 401001 +Icon Fluorescein Module PCI 401004 + Icon training Kit PCI 401022	Феникс Технологии Груп,ЛПЦ	1
2	Апарат за оптичка кохерентна томографија на заден и преден сегмент на окото со OCT ангиографија	DRI OCT Triton Plus	Топкон - Јапонија	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење, без надомест на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за очни болести-Скопје.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за очни болести-Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-10923/1-19
21 јануари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

317.

Врз основа на член 183 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.104/2019, 146/2019 и 275/2019) член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015 и 140/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/2019) и член 97 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/2015), Владата на Република Северна Македонија, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИСПРАВКА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ ДОМ ЗА ДООЕНЧИЊА И МАЛИ ДЕЦА – БИТОЛА**

1. Во Решението за именување членови на Управниот одбор на ЈУ Дом за доенчиња и мали деца – Битола бр. 24 – 11168/1 од 28 декември 2019 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.5/2020), се врши исправка, така што во точка 1 став 1 алинеа 2 наместо името „Ања Николовска“ треба да стои „Тања Николовска“.

2. Оваа исправка има правно дејство од денот од кој има правно дејство актот на кој се врши исправката.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија.“

Бр. 20-445/2
22 јануари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

318.

Врз основа на член 75 став 3 од Законот за класифицирани информации („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/2019), член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015 и 140/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/2019) и член 97 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/2015), Владата на Република Северна Македонија, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИСПРАВКА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ЗАМЕНИК ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ**

1. Во Решението за именување вршител на должноста заменик директор на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации бр.24- 11106/1 од 28.12.2019 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.4/2020), се врши исправка, така што точка 2 од решението се менува и гласи: „Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 3 јануари 2020 година и ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

2. Оваа исправка има правно дејство од денот од кој има правно дејство актот на кој се врши исправката.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија.“

Бр. 20-655/1
22 јануари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ**319.**

Врз основа на член 77-а од Законот за оружјето („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/05, 47/06, 42/07, 86/08, 72/10, 158/11, 119/13, 164/13, 152/15, 193/15, 55/16 и 97/18), министерот за внатрешни работи донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОБРАСЦИТЕ НА БАРАЊАТА И ОДОБРЕНИЈАТА ЗА ПРЕВОЗ НА ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА ПРИ УВОЗ, ЗА ПРЕВОЗ НА ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА ПРИ ИЗВОЗ, ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ (ТРАНСФЕР) НА ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА ПРИ УВОЗ, ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ (ТРАНСФЕР) НА ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА ПРИ ИЗВОЗ, ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ (ТРАНСФЕР) НА ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА ПРИ ТРАНЗИТ И ЗА ПРЕВОЗ НА ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА ПРИ ТРАНЗИТ ШТО СЕ ИЗДАВААТ ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ

Член 1

Во Правилникот за обрасците на барањата и одобренијата за превоз на оружје и муниција при увоз, за превоз на оружје и муниција при извоз, за пренесување (трансфер) на оружје и муниција при увоз, за пренесување (трансфер) на оружје и муниција при извоз, за пренесување (трансфер) на оружје и муниција при транзит и за превоз на оружје и муниција при транзит што се издаваат по електронски пат („Службен весник на Република Македонија“ бр. 94/09 и 56/10), во член 2 во ставот 2 по зборовите „Образец број 2“ се додаваат зборовите „и Образец број 2-а“.

Член 2

Во член 3 во ставот 2 по зборовите „Образец број 4“ се додаваат зборовите „и Образец број 4-а“.

Член 3

Во член 7 во ставот 2 по зборовите „Образец број 12“ се додаваат зборовите „и Образец број 12-а“.

Член 4

Обрасците број 2, 4, 6, 8, 10 и 12, се заменуваат со нови Обрасци број 2, 4, 6, 8, 10 и 12, кои се дадени во прилог и се составен дел на овој правилник.

Член 5

Обрасците број 2-а, 4-а и 12-а се дадени во прилог и се составен дел на овој правилник.

Член 6

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 13.1.1-4209/1
15 јануари 2020 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
Наке Чулев, с.р.



Образец бр. 2

Референтен број : I032 _____

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
Оддел за граѓански работи
Сектор за оружје, експлозивни и опасни материи,
агенции за обезбедување и детективска дејност

Референтен број на лиценца I032 _____
Датум на издавање на одобрението _____
Место на издавање на одобрението _____

Врз основа на член 56 и 57 од Законот за оружјето („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/05, 47/06, 42/07, 86/08, 72/10, 158/11, 119/13, 164/13, 152/15, 193/15, 55/16 и 97/18) и членовите 42, 43 и 44 Закон за превоз на опасни материи во патниот и железничкиот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ бр. 92/07, 161/09, 17/11, 54/11, 13/13, 163/13, 38/14, 166/14, 116/15, 193/15, 31/16 и 64/18), се издава

ОДОБРЕНИЕ ЗА ПРЕВОЗ НА ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА ПРИ УВОЗ
ПРЕВОЗОТ НА ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА ПРИ УВОЗ СЕ ВРШИ ПОМЕЃУ:

Примач/Увозник:

со ЕДБ: _____

Адреса:

Град:

Земја:

Испраќач/Извозник:

Адреса:

Град:

Земја:

Земја на поаѓање/извоз:

Земја на намена/увоз:

Граничен премин – релација:

Превозник:

Адреса

Град:

Земја:

Име и Презиме на возач:

Број на патна исправа:

АДР дозвола на возач:

Вид на транспорт:

Идентитет на превозно средство:

АДР дозвола на возилото:

Одобрението се издава за:

Тарифна ознака Категорија Вид/Тип Марка Модел Калибар Количина Производител Земја Фабрички број

Се наложува на подносителот на барањето, 24 часа пред започнувањето на превозот да ја извести подрачната организациона единица при Министерството за внатрешни работи на Република Северна Македонија, за точниот термин на превозот, од каде почнува да се одвива транспортот и истиот да се врши дење и во работните денови од неделата.

Одобрението за превоз се издава со рок на важење до 2 месеци, но не повеќе од рокот на важноста на издаденото Одобрение за пренесување (трансфер).

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Примачот/Увозникот/Генералниот застапник: _____ на ден _____ поднесе барање под број..... за издавање Одобрение за превоз на оружје и муниција при увоз.

Одобрението за превоз на оружјето и муницијата при увоз се издава врз основа на претходно добиено Одобрение за пренесување (трансфер) на оружје и муниција при увоз, издадено од Министерството за внатрешни работи на Република Северна Македонија, заведено под (референтен број на Одобрението) бр. _____.

Министерството за внатрешни работи на Република Северна Македонија, постапувајќи по поднесеното барање, утврди дека се исполнети условите за превоз на оружјето и муницијата при увоз, согласно член 56 и 57 од Законот за оружјето и членовите 42, 43 и 44 Закон за превоз на опасни материи во патниот и железничкиот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ бр. 92/07, 161/09, 17/11, 54/11, 13/13, 163/13, 38/14, 166/14, 116/15, 193/15, 31/16 и 64/18), заради што одлучи како во диспозитивот на ова Одобрение.

Такса по Тарифен број 22 став 2 од Законот за административните такси во износ од 600,00 денари е уредно платена.

М.П. ОВЛАСТЕНО ЛИЦЕ

Датум на поднесување: _____ Датум на промена: _____ Статус на лиценца: _____ Подносител: _____ Оператор: _____

Образец бр.2 - а



Референтен број : I032 _____

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
Оддел за граѓански работи
Сектор за оружје, експлозивни и опасни материи,
агенции за обезбедување и детективска дејност

Референтен број на лиценца I032 _____
Датум на издавање на одобренито _____
Место на издавање на одобренито _____

Врз основа на член 56 и 57 од Законот за оружјето („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/05, 47/06, 42/07, 86/08, 72/10, 158/11, 119/13, 164/13, 152/15, 193/15, 55/16 и 97/18), и членовите 42, 43 и 44 Закон за превоз на опасни материи во патниот и железничкиот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ бр. 92/07, 161/09, 17/11, 54/11, 13/13, 163/13, 38/14, 166/14, 116/15, 193/15, 31/16 и 64/18), се издава

ОДОБРЕНИЕ ЗА ПРЕВОЗ НА ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА ПРИ УВОЗ
ПРЕВОЗОТ НА ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА ПРИ УВОЗ СЕ ВРШИ ПОМЕЃУ:

Примач/Увозник:

со ЕДБ: _____

Адреса:

Град:

Земја:

Испраќач/Извозник:

Адреса:

Град:

Земја:

Земја на поаѓање/извоз:

Земја на намена/увоз:

Граничен премин – релација:

Превозник:

Адреса:

Град:

Земја:

Име и Презиме на возач:

Број на патна исправа:

АДР дозвола на возач:

Вид на транспорт:

Идентитет на превозно средство:

АДР дозвола на возилото:

Одобрението се издава за:

Тарифна ознака Категорија Вид/Тип Марка Модел Калибар Количина Производител Земја Фабрички број

Подносителот на барањето е должен согласно член 56 и 57 од Законот за оружјето и член 44 од Законот за превоз на опасни материи во патниот и железничкиот сообраќај да обезбеди придружба на превозот од страна на полицијата, поради што најмалку 72 часа пред започнувањето на превозот треба да поднесе писмено барање до Полиција (служба) – Полициска станица за безбедност на патниот сообраќај при Министерството за внатрешни работи на Република Северна Македонија, а 24 часа пред започнувањето на превозот да ја извести за точниот термин на превозот подрачната организациона единица при Министерството за внатрешни работи на Република Северна Македонија, од каде започнува да се одвива транспортот и истиот да се изврши дење и во работните денови од неделата.

Одобрението за превоз се издава со рок на важење до 2 месеци, но не повеќе од рокот на важноста на издаденото Одобрение за пренесување (трансфер).

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Примачот/Увозникот/Генералниот застапник: _____ на ден _____ поднесе барање под број _____ за издавање Одобрение за превоз на оружје и муниција при увоз.

Одобрението за превоз на оружјето и муницијата при увоз се издава врз основа на претходно добиено Одобрение за пренесување (трансфер) на оружје и муниција при увоз, издадено од Министерството за внатрешни работи на Република Северна Македонија, заведено под (референтен број на Одобрението) бр. _____.

Министерството за внатрешни работи на Република Северна Македонија, постапувајќи по поднесеното барање, утврди дека се исполнети условите за превоз на оружјето и муницијата при увоз, согласно член 56 и 57 од Законот за оружјето и членовите 42, 43 и 44 Закон за превоз на опасни материи во патниот и железничкиот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ бр. 92/07, 161/09, 17/11, 54/11, 13/13, 163/13, 38/14, 166/14, 116/15, 193/15, 31/16 и 64/18), заради што одлучи како во диспозитивот на ова Одобрение.

Такса по Тарифен број 22 став 2 од Законот за административните такси во износ од 600,00 денари е уредно платена.

М.П. ОВЛАСТЕНО ЛИЦЕ

Датум на поднесување: _____ Датум на промена: _____ Статус на лиценца: _____ Подносител: _____ Оператор: _____

Образец бр. 4



Референтен број : E022 _____

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
Оддел за граѓански работи
Сектор за оружје, експлозивни и опасни материи,
агенции за обезбедување и детективска дејност

Референтен број на лиценца E022 _____
Датум на издавање на одобруението _____
Место на издавање на одобруението _____

Врз основа на член 56 и 57 од Законот за оружјето („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/05, 47/06, 42/07, 86/08, 72/10, 158/11, 119/13, 164/13, 152/15, 193/15, 55/16 и 97/18) и членовите 42, 43 и 44 Закон за превоз на опасни материи во патниот и железничкиот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ бр. 92/07, 161/09, 17/11, 54/11, 13/13, 163/13, 38/14, 166/14, 116/15, 193/15, 31/16 и 64/18), се издава:

ОДОБРЕНИЕ ЗА ПРЕВОЗ НА ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА ПРИ ИЗВОЗ
ПРЕВОЗОТ НА ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА ПРИ ИЗВОЗ СЕ ВРШИ ПОМЕЃУ:

Испраќач/Извозник:
Адреса:
Град:
Земја:

со ЕДБ: _____

Примач/Увозник:
Адреса:
Град:
Земја:

Земја на поаѓање/извоз:
Земја на намена/увоз:
Излезен „ГП“ – релација:

Превозник:
Адреса:
Град:
Земја:

Име и Презиме на возач:
Број на патна исправа:
АДР дозвола на возач:

Вид на транспорт:
Идентитет на превозно средство:
АДР дозвола на возилото:

Одобрението се издава за:

Тарифна ознака Категорија Вид/Тип Марка Модел Калибар Количина Производител Земја Фабрички број

Се наложува на подносителот на барањето, 24 часа пред започнувањето на превозот да ја извести подрачната организациона единица при Министерството за внатрешни работи на Република Северна Македонија, за точниот термин на превозот, од каде почнува да се одвива транспортот и истиот да се врши дење и во работните денови од неделата.

Одобрението за превоз се издава со рок на важење до 2 месеци, но не повеќе од рокот на важноста на издаденото Одобрение за пренесување (трансфер).

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Испраќачот/Извозникот/Генералниот застапник: _____ на ден _____ поднесе барање под број..... за издавање Одобрение за превоз на оружје и муниција при извоз.

Одобрението за превоз на оружјето и муницијата при извоз се издава врз основа на претходно добиено Одобрение за пренесување (трансфер) на оружје и муниција при извоз, издадено од Министерството за внатрешни работи на Република Северна Македонија, заведено под (референтен број на Одобрението) бр. _____.

Министерството за внатрешни работи на Република Северна Македонија, постапувајќи по поднесеното барање, утврди дека се исполнети условите за превоз на оружјето и муницијата при извоз, согласно член 56 и 57 од Законот за оружјето, и членовите 42, 43 и 44 од Закон за превоз на опасни материи во патниот и железничкиот сообраќај, заради што одлучи како во диспозитивот на ова Одобрение.

Такса по Тарифен број 22 став 2 од Законот за административните такси во износ од 600,00 денари е уредно платена.

М.П. ОВЛАСТЕНО ЛИЦЕ

Датум на поднесување: _____ Датум на промена: _____ Статус на лиценца: _____ Подносител: _____ Оператор: _____

Образец бр. 4 - а



Референтен број : E022 _____

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
Оддел за граѓански работи
Сектор за оружје, експлозивни и опасни материи,
агенции за обезбедување и детективска дејност

Референтен број на лиценца E022 _____
Датум на издавање на одобрението _____
Место на издавање на одобрението _____

Врз основа на член 56 и 57 од Законот за оружјето („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/05, 47/06, 42/07, 86/08, 72/10, 158/11, 119/13, 164/13, 152/15, 193/15, 55/16 и 97/18) и членовите 42, 43 и 44 Закон за превоз на опасни материи во патниот и железничкиот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ бр. 92/07, 161/09, 17/11, 54/11, 13/13, 163/13, 38/14, 166/14, 116/15, 193/15, 31/16 и 64/18), се издава:

ОДОБРЕНИЕ ЗА ПРЕВОЗ НА ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА ПРИ ИЗВОЗ
ПРЕВОЗОТ НА ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА ПРИ ИЗВОЗ СЕ ВРШИ ПОМЕГУ:

Испраќач/Извозник:
Адреса:
Град:
Земја:

со ЕДБ: _____

Примач/Увозник:
Адреса:
Град:
Земја:

Земја на поаѓање/извоз:
Земја на намена/увоз:
Излезен „ГП“ – релација:

Превозник:
Адреса:
Град:
Земја:

Име и Презиме на возач:
Број на патна исправа:
АДР дозвола на возач:

Вид на транспорт:
Идентитет на превозно средство:
АДР дозвола на возилото:

Одобрението се издава за:

Тарифна ознака Категорија Вид/Тип Марка Модел Калибар Количина Производител Земја Фабрички број

Подносителот на барањето е должен согласно член 56 и 57 од Законот за оружјето и член 44 од Законот за превоз на опасни материи во патниот и железничкиот сообраќај да обезбеди придружба на превозот од страна на полицијата, поради што најмалку 72 часа пред започнувањето на превозот треба да поднесе писмено барање до Полиција (служба) – ПС за БПС при Министерството за внатрешни работи на Република Северна Македонија, а 24 часа пред започнувањето на превозот да ја извести за точниот термин на превозот подрачната организациона единица при Министерството за внатрешни работи на Република Северна Македонија, од каде започнува да се одвива транспортот и истиот да се изврши дење и во работните денови од неделата.

Одобрението за превоз се издава со рок на важење до 2 месеци, но не повеќе од рокот на важноста на издаденото Одобрение за пренесување (трансфер).

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Испраќачот/Извозникот/Генералниот застапник: _____ на ден _____ поднесе барање под број..... за издавање Одобрение за превоз на оружје и муниција при извоз.

Одобрението за превоз на оружјето и муницијата при извоз се издава врз основа на претходно добиено Одобрение за пренесување (трансфер) на оружје и муниција при извоз, издадено од Министерството за внатрешни работи на Република Северна Македонија, заведено под (референтен број на Одобрението) бр. _____.

Министерството за внатрешни работи на Република Северна Македонија, постапувајќи по поднесеното барање, утврди дека се исполнети условите за превоз на оружјето и муницијата при извоз, согласно член 56 и 57 од Законот за оружјето, и членовите 42, 43 и 44 од Закон за превоз на опасни материи во патниот и железничкиот сообраќај, заради што одлучи како во диспозитивот на ова Одобрение.

Такса по Тарифен број 22 став 2 од Законот за административните такси во износ од 600,00 денари е уредно платена.

М.П. ОБЛАСТЕНО ЛИЦЕ

Датум на поднесување: _____ Датум на промена: _____ Статус на лиценца: _____ Подносител: _____ Оператор: _____



Образец бр. 6

Референтен број : I031 _____

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
Оддел за граѓански работи
Сектор за оружје, експлозивни и опасни материи,
агенции за обезбедување и детективска дејност

Референтен број на лиценца I031 _____
Датум на издавање на одобрението _____
Место на издавање на одобрението _____

Врз основа на член 55 од Законот за оружјето („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/05, 47/06, 42/07, 86/08, 72/10, 158/11, 119/13, 164/13, 152/15, 193/15, 55/16 и 97/18), се издава

ОДОБРЕНИЕ ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ (ТРАНСФЕР) НА ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА ПРИ УВОЗ
ПРЕНЕСУВАЊЕТО (ТРАНСФЕРОТ) НА ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА ПРИ УВОЗ СЕ ВРШИ ПОМЕЃУ:

Примач/Увозник:

со ЕДБ: _____

Адреса:

Град:

Земја:

Испраќач/Извозник:

Адреса на извозник:

Град:

Земја на извозник:

Земја на поаѓање/извоз:

Земја на намена/увоз:

Одобрението се издава за:

Тарифна ознака	Категорија	Вид/Тип	Марка	Модел	Калибар	Количина	Производител	Земја на потекло
----------------	------------	---------	-------	-------	---------	----------	--------------	------------------

Одобрението за пренесување (трансфер) се издава со рок на важење до 1 година од датумот на одобрување.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Примачот/Увозникот/Генералниот застапник: _____ на ден _____ поднесе барање под број..... за издавање Одобрение за пренесување (трансфер) на оружје и муниција при увоз.

Кон барањето е доставено _____ / _____ (договор или друг документ за договорената количина на оружје и муниција).

Министерството за внатрешни работи на Република Северна Македонија, постапувајќи по поднесеното барање и спроведената постапка, утврди дека се исполнети условите за пренесување (трансфер) на оружјето и муницијата при увоз, согласно член 55 од Законот за оружјето, заради што одлучи како во диспозитивот на ова Одобрение.

Такса по Тарифен број 22 став 2 од Законот за административните такси во износ од 600,00 денари е уредно платена.

М.П. ОВЛАСТЕНО ЛИЦЕ

Датум на поднесување: _____ Датум на промена: _____ Статус на лиценца: _____ Подносител: _____ Оператор: _____

Образец бр. 8



Референтен број : E021 _____

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
Оддел за граѓански работи
Сектор за оружје, експлозивни и опасни материи,
агенции за обезбедување и детективска дејност

Референтен број на лиценца E021 _____
Датум на издавање на одобрението _____
Место на издавање на одобрението _____

Врз основа на член 55 од Законот за оружјето („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/05, 47/06, 42/07, 86/08, 72/10, 158/11, 119/13, 164/13, 152/15, 193/15, 55/16 и 97/18), се издава

**ОДОБРЕНИЕ ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ (ТРАНСФЕР) НА ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА ПРИ ИЗВОЗ
ПРЕНЕСУВАЊЕТО (ТРАНСФЕРОТ) НА ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА ПРИ ИЗВОЗ СЕ ВРШИ ПОМЕЃУ:**

Испраќач/Извозник: _____ со ЕДБ: _____
Адреса:
Град:
Земја:

Примач/Увозник:
Адреса:
Град:
Земја:

Земја на поаѓање/извоз:
Земја на намена/увоз:

Одобрението се издава за:

Тарифна ознака	Категорија	Вид/Тип	Марка	Модел	Калибар	Количина	Производител	Земја

Одобрението за пренесување (трансфер) се издава со рок на важење до 1 година од датумот на одобрување.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Испраќачот/Извозникот/Генералниот застапник: _____ на ден _____ поднесе барање под број _____ за издавање Одобрение за пренесување (трансфер) на оружје и муниција при извоз.

Кон барањето е доставено _____ / _____ (потврда – сертификат за краен корисник – end user). Министерството за внатрешни работи на Република Северна Македонија, постапувајќи по поднесеното барање и спроведената постапка, утврди дека се исполнети условите за пренесување (трансфер) на оружјето и муницијата при извоз, согласно член 55 од Законот за оружјето, заради што одлучи како во диспозитивот на ова Одобрение.

Такса по Тарифен број 22 став 2 од Законот за административните такси во износ од 600,00 денари е уредно платена.

М.П. ОВЛАСТЕНО ЛИЦЕ

Датум на поднесување: _____ Датум на промена: _____ Статус на лиценца: _____ Подносител: _____ Оператор: _____



Образец бр. 10

Референтен број : T002 _____

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
Оддел за граѓански работи
Сектор за оружје, експлозивни и опасни материи,
агенции за обезбедување и детективска дејност

Референтен број на лиценца T002 _____
Датум на издавање на одобрувањето _____
Место на издавање на одобрувањето _____

Врз основа на член 55 од Законот за оружјето („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/05, 47/06, 42/07, 86/08, 72/10, 158/11, 119/13, 164/13, 152/15, 193/15, 55/16 и 97/18), се издава

ОДОБРУВАЊЕ ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ (ТРАНСФЕР) НА ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА ПРИ ТРАНЗИТ
ПРЕНЕСУВАЊЕТО (ТРАНСФЕРОТ) НА ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА ПРИ ТРАНЗИТ ГО ВРШИ:

Генерален застапник: _____ со ЕДБ: _____
Адреса:
Град:
Земја:

Земја на поаѓање/извоз:
Земја на намена/увоз:

ПРЕНЕСУВАЊЕТО (ТРАНСФЕРОТ) НА ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА ПРИ ТРАНЗИТ СЕ ВРШИ ПОМЕЃУ:

Испраќач/Извозник:
Адреса (седиште):
Град:
Земја на извозник:

Примач/Увозник:
Адреса (седиште):
Град:
Земја на увозник:

Одобрувањето се издава за:

Тарифна ознака	Категорија	Вид/Тип	Марка	Модел	Калибар	Количина	Земја на потекло

Одобрувањето за пренесување (трансфер) се издава со рок на важење до 1 година од датумот на одобрување.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Генералниот застапник: _____ на ден _____ поднесе барање под број..... за издавање Одобрение за пренесување (трансфер) на оружје и муниција при транзит.

Кон барањето е доставено _____ / _____ (потврда – сертификат за краен корисник – end user, договор или друг документ за договорената количина на оружје и муниција).

Министерството за внатрешни работи на Република Северна Македонија, постапувајќи по поднесеното барање и спроведената постапка, утврди дека се исполнети условите за пренесување (трансфер) на оружјето и муницијата при транзит, согласно член 55 од Законот за оружјето, заради што одлучи како во диспозитивот на ова Одобрение.

Такса по Тарифен број 22 став 2 од Законот за административните такси во износ од 600,00 денари е уредно платена.

М.П. ОВЛАСТЕНО ЛИЦЕ

Датум на поднесување: _____ Датум на промена: _____ Статус на лиценца: _____ Подносител: _____ Оператор: _____



Образец бр. 12

Референтен број : T003 _____

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
Оддел за граѓански работи
Сектор за оружје, експлозивни и опасни материи,
агенции за обезбедување и детективска дејност

Референтен број на лиценца T003 _____
Датум на издавање на одобрувањето _____
Место на издавање на одобрувањето _____

Врз основа на член 56 и 57 од Законот за оружјето („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/05, 47/06, 42/07, 86/08, 72/10, 158/11, 119/13, 164/13, 152/15, 193/15, 55/16 и 97/18), и членовите 42, 43 и 44 Закон за превоз на опасни материи во патниот и железничкиот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ бр. 92/07, 161/09, 17/11, 54/11, 13/13, 163/13, 38/14, 166/14, 116/15, 193/15, 31/16 и 64/18), се издава

ОДОБРЕНИЕ ЗА ПРЕВОЗ НА ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА ПРИ ТРАНЗИТ
ПРЕВОЗОТ НА ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА ПРИ ТРАНЗИТ ГО ВРШИ:

Генерален застапник: _____ со ЕДБ: _____
Адреса:
Град:
Земја:

Земја на поаѓање/извоз:
Земја на намена/увоз:

ПРЕВОЗОТ НА ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА ПРИ ТРАНЗИТ СЕ ВРШИ ПОМЕЃУ:

Испраќач/Извозник:
Адреса:
Град:
Земја:

Примач/Увозник:
Адреса:
Град:
Земја:

Влезен граничен премин
Релација:
Излезен граничен премин

Превозник:
Адреса:
Град:
Земја:

Име и Презиме на возач:
Број на патна исправа:
АДР дозвола на возач:

Вид на транспорт:
Идентитет на превозно средство:
АДР дозвола на возилото:

Одобрението се издава за:

Тарифна ознака Категорија Вид/Тип Марка Модел Калибар Количина Производител Земја Фабрички број

Се наложува на подносителот на барањето, 24 часа пред започнувањето на превозот да ја извести подрачната организациона единица при Министерството за внатрешни работи на Република Северна Македонија, за точниот термин на превозот, од каде почнува да се одвива транспортот и истиот да се врши дење и во работните денови од неделата.

Одобрението за превоз се издава со рок на важење до 2 месеци, но не повеќе од рокот на важноста на издаденото Одобрение за пренесување (трансфер).

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Генералниот застапник: _____ на ден _____ поднесе барање под број..... за издавање Одобрение за превоз на оружје и муниција при транзит.

Одобрението за превоз на оружјето и муницијата при транзит се издава врз основа на претходно добиено Одобрение за пренесување (трансфер) на оружје и муниција при транзит, издадено од Министерството за внатрешни работи на Република Северна Македонија, заведено под (референтен број на Одобрението) бр. _____.

Министерството за внатрешни работи на Република Северна Македонија, постапувајќи по поднесеното барање, утврди дека се исполнети условите за превоз на оружјето и муницијата при транзит, согласно член 56 и 57 од Законот за оружјето и членовите 42, 43 и 44 Закон за превоз на опасни материи во патниот и железничкиот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ бр. 92/07, 161/09, 17/11, 54/11, 13/13, 163/13, 38/14, 166/14, 116/15, 193/15, 31/16 и 64/18), заради што одлучи како во диспозитивот на ова Одобрение.

Такса по Тарифен број 22 став 2 од Законот за административните такси во износ од 600,00 денари е уредно платена.

М.П. ОВЛАСТЕНО ЛИЦЕ

Датум на поднесување: _____ Датум на промена: _____ Статус на лиценца: _____ Подносител: _____ Оператор: _____



Образец бр. 12 - а

Референтен број : T003 _____

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИОддел за граѓански работи
Сектор за оружје, експлозивни и опасни материи,
агенции за обезбедување и детективска дејност

Референтен број на лиценца T003 _____

Датум на издавање на одобрението _____

Место на издавање на одобрението _____

Врз основа на член 56 и 57 од Законот за оружјето („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/05, 47/06, 42/07, 86/08, 72/10, 158/11, 119/13, 164/13, 152/15, 193/15, 55/16 и 97/18), и членовите 42, 43 и 44 Закон за превоз на опасни материи во патниот и железничкиот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ бр. 92/07, 161/09, 17/11, 54/11, 13/13, 163/13, 38/14, 166/14, 116/15, 193/15, 31/16 и 64/18), се издава

ОДОБРЕНИЕ ЗА ПРЕВОЗ НА ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА ПРИ ТРАНЗИТ

ПРЕВОЗОТ НА ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА ПРИ ТРАНЗИТ ГО ВРШИ:

Генерален застапник:

со ЕДБ: _____

Адреса:

Град:

Земја:

Земја на поаѓање/извоз:

Земја на намена/увоз:

ПРЕВОЗОТ НА ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА ПРИ ТРАНЗИТ СЕ ВРШИ ПОМЕЃУ:

Испраќач/Извозник:

Адреса:

Град:

Земја:

Примач/Увозник:

Адреса:

Град:

Земја:

Влезен граничен премин

Релација:

Излезен граничен премин

Превозник:

Адреса

Град:

Земја:

Име и Презиме на возач:

Број на патна исправа:

АДР дозвола на возач:

Вид на транспорт:

Идентитет на превозно средство:

АДР дозвола на возилото:

Одобрението се издава за:

Тарифна ознака Категорија Вид/Тип Марка Модел Калибар Количина Производител Земја Фабрички број

Подносителот на барањето е должен согласно член 56 и 57 од Законот за оружјето и член 44 од Законот за превоз на опасни материи во патниот и железничкиот сообраќај да обезбеди придружба на превозот од страна на полицијата, поради што најмалку 72 часа пред започнувањето на превозот треба да поднесе писмено барање до Полиција (служба) – Полициска станица за безбедност на патниот сообраќај при Министерството за внатрешни работи на Република Северна Македонија, а 24 часа пред започнувањето на превозот да ја извести за точниот термин на превозот подрачната организациона единица при Министерството за внатрешни работи на Република Северна Македонија, од каде започнува да се одвива транспортот и истиот да се изврши дење и во работните денови од неделата.

Одобрението за превоз се издава со рок на важење до 2 месеци, но не повеќе од рокот на важноста на издаденото Одобрение за пренесување (трансфер).

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Генералниот застапник: _____ на ден _____ поднесе барање под број..... за издавање Одобрение за превоз на оружје и муниција при транзит.

Одобрението за превоз на оружјето и муницијата при транзит се издава врз основа на претходно добиено Одобрение за пренесување (трансфер) на оружје и муниција при транзит, издадено од Министерството за внатрешни работи на Република Северна Македонија, заведено под (референтен број на Одобрението) бр. _____.

Министерството за внатрешни работи на Република Северна Македонија, постапувајќи по поднесеното барање, утврди дека се исполнети условите за превоз на оружјето и муницијата при транзит, согласно член 56 и 57 од Законот за оружјето и членовите 42, 43 и 44 Закон за превоз на опасни материи во патниот и железничкиот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ бр. 92/07, 161/09, 17/11, 54/11, 13/13, 163/13, 38/14, 166/14, 116/15, 193/15, 31/16 и 64/18), заради што одлучи како во диспозитивот на ова Одобрение.

Такса по Тарифен број 22 став 2 од Законот за административните такси во износ од 600,00 денари е уредно платена.

М.П. ОВЛАСТЕНО ЛИЦЕ

Датум на поднесување: _____ Датум на промена: _____ Статус на лиценца: _____ Подносител: _____ Оператор: _____

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА**320.**

Врз основа на член 151 став (2) од Законот за правда за децата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 148/13 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ 152/19 и 275/19), министерот за правда донесе

ПРОГРАМА

ЗА ОБЕСШТЕТУВАЊЕ НА ДЕТЕ КОЕ Е ЖРТВА ИЛИ Е ОШТЕТЕНО СО ДЕЈСТВИЕ КОЕ СО ЗАКОН Е ПРЕДВИДЕНО КАКО КРИВИЧНО ДЕЛО НА НАСИЛСТВО И НА ДРУГИ АКТИ НА ИНДИВИДУАЛНО ИЛИ ГРУПНО НАСИЛСТВО, ЗА 2020 ГОДИНА

I

Со оваа програма се обезбедуваат средства за обесштетување на дете кое е жртва или е оштетено со дејствие кое со закон е предвидено како кривично дело на насилство и на други акти на индивидуално или групно насилство, за 2020 година.

Средствата за реализација на оваа програма се обезбедуваат во Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година, раздел 07001 – Министерство за правда, Програма 10 – Администрација, Категорија 46 – субвенции и трансфери, расходна ставка 464 – Разни трансфери.

II

Средствата од делот I од оваа програма ќе се користат за обесштетување на дете кое е жртва или е оштетено со дејствие кое со закон е предвидено како кривично дело на насилство и на други акти на индивидуално или групно насилство, согласно одредбите од Законот за правда за децата.

За реализација на оваа програма од Буџетот на Република Северна Македонија одобрени се 1.000.000,00 денари.

III

Исплатата на обесштетувањето согласно оваа програма од страна на Министерството за правда ќе се изврши најдоцна 30 дена по добивањето на конечното решение за исплата на обесштетувањето од надлежен суд.

IV

За начинот и динамиката на реализирање на оваа програма се грижи Министерството за правда.

V

Од страна на Министерството за правда до Владата на Република Северна Македонија се доставува извештај за реализација на средствата од оваа програма, најдоцна до 31 јануари 2021 година.

VI

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 14-221/2

16 јануари 2020 година

Скопје

Министер

за правда,

д-р Рената Дескоска, с.р.

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**321.**

Врз основа на член. 40 ст.2 од Законот за јавното обвинителство (Службен весник на РМ бр.150/07), член 9, член. 38 став I и член 39 став 1 и став 2 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија, (Службен весник на РМ бр.150/07), Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија, на осумдесет и петтата седница одржана на 17.01.2020 година донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ОСНОВЕН ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ НА ОСНОВНОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО ШТИП И ТРОЈЦА ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ ВО ОСНОВНОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО СКОПЈЕ

I

За Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Штип е избран:

1. Ристо Бојациски.

II

За јавни обвинители во Основното јавно обвинителство Скопје се избрани:

1. Адела Бојчевиќ,

2. Александар Давчевски,

3. Гаврил Ристовски.

III

Оваа одлука влегува во сила на ден 17.01.2020 година, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

СОИ бр. 1/20 Совет на јавните обвинители
17 јануари 2020 година на Република Северна Македонија
Скопје Претседател,
 Апо Колевски, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

322.

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

РЕШЕНИЕ

**ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ,
ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВО-
ТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД
ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТО-
ГЕНА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИ-
КА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД
РЕПУБЛИКА СЛОВАЧКА**

Член 1

(1) Со ова решение заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца се забранува увозот во Република Северна Македонија на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло кои потекнуваат од регионот Нитра/Nitra во Република Словачка.

(2) Забраната од став (1) на овој член се применува на следните пратки:

1) живина, и тоа кокошки, мисирки, бисерки, патки, гуски, препелници, гулаби, фазани, еребици и ноеви (ratitae) размножувани или чувани во затворен или ограден простор заради одгледување или чување за: размножување, производство на месо или јајца за исхрана или за обновување на популација на дивеч,

2) јајца за ведење, и тоа јајца за инкубација снесени од живина,

3) птици, и тоа животни од класата Aves, освен:
- живина,

- птици кои се увезуваат согласно програмите за зачувување на одредени видови птици,

- домашни миленици во придружба на сопственикот,

- птици наменети за зоолошки градини, циркуси, забавни паркови или експерименти,

- птици наменети за научно-истражувачки институти или центри и

- гулаби-писмоноски внесени на територијата на Република Северна Македонија од соседни трети земји, каде што живеат вообичаено, и веднаш пуштени со очекување дека ќе се вратат во трета земја од каде се внесени

4) конзумни јајца од живина и пернат дивеч,

5) месо, мелено месо, подготовки од месо и механички обескоскено месо од живина и пернат дивеч,

6) производи од месо кои се состојат од или содржат месо од живина и пернат дивеч,

7) сурова храна за домашни миленици и непреработен материјал за храна за исхрана на животни кој содржи делови од месо од живина и пернат дивеч и

8) нетретиран трофеи од пернат дивеч.

Член 2

По исклучок од член 1 став (2) точка 6) од ова решение, може да се увезуваат производи од месо кои се состојат од или содржат месо од живина и пернат дивеч само доколку месото од овие видови било подложено на еден од специфичните третмани В, С или D дадени во Прилог 6 Дел 6Г на Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло^(*).

Член 3

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 02-221/1
20 јануари 2020 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

(*)¹ Прилог 6 Дел 6Г на Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло е усогласен со Дел 4 од Анекс II од Одлуката на Комисијата 2007/777/ЕК од 29 ноември 2007 година за здравствените барања на животните и јавното ветеринарно здравство и моделите на ветеринарно-здравствени сертификати за увоз на одредени производи од месо и обработени желудници, мочни меури и црева за исхрана на луѓе од трети земји и со која се повлекува Одлуката 2005/432/ЕК, CELEX бр. 32007D0777.

323.

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија” бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТОГЕНА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА УНГАРИЈА

Член 1

(1) Со ова решение заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца се забранува увозот во Република Северна Македонија на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло кои потекнуваат од регионот Комаром-Естергом/Komarom-Esztergom во Република Унгарија.

(2) Забраната од став (1) на овој член се применува на следните пратки:

1) живина, и тоа кокошки, мисирки, бисерки, патки, гуски, препелници, гулаби, фазани, еребици и ноеви (ratitae) размножувани или чувани во затворен или ограден простор заради одгледување или чување за: размножување, производство на месо или јајца за исхрана или за обновување на популација на дивеч,

2) јајца за ведење, и тоа јајца за инкубација снесени од живина,

3) птици, и тоа животни од класата Aves, освен:
- живина,

- птици кои се увезуваат согласно програмите за зачувување на одредени видови птици,

- домашни миленици во придружба на сопственикот,

- птици наменети за зоолошки градини, циркуси, забавни паркови или експерименти,

- птици наменети за научно-истражувачки институти или центри и

- гулаби-писмоноски внесени на територијата на Република Северна Македонија од соседни трети земји, каде што живеат вообичаено, и веднаш пуштени со очекување дека ќе се вратат во трета земја од каде се внесени

4) конзумни јајца од живина и пернат дивеч,

5) месо, мелено месо, подготовки од месо и механички обескоскено месо од живина и пернат дивеч,

6) производи од месо кои се состојат од или содржат месо од живина и пернат дивеч,

7) сурова храна за домашни миленици и непреработен материјал за храна за исхрана на животни кој содржи делови од месо од живина и пернат дивеч и

8) нетретиран трофеи од пернат дивеч.

Член 2

По исклучок од член 1 став (2) точка 6) од ова решение, може да се увезуваат производи од месо кои се состојат од или содржат месо од живина и пернат дивеч само доколку месото од овие видови било подложено на еден од специфичните третмани В, С или D дадени во Прилог 6 Дел 6Г на Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло (*¹).

Член 3

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија”.

Бр. 02-222/1
20 јануари 2020 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

(*) Прилог 6 Дел 6Г на Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло е усогласен со Дел 4 од Анекс II од Одлуката на Комисијата 2007/777/EK од 29 ноември 2007 година за здравствените барања на животните и јавното ветеринарно здравство и моделите на ветеринарно-здравствени сертификати за увоз на одредени производи од месо и обработени желудници, мочни меури и црева за исхрана на луѓе од трети земји и со која се повлекува Одлуката 2005/432/EK, CELEX бр. 32007D0777.

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

324.

ДОГОВОР ЗА МЕЃУОПШТИНСКА СОРАБОТКА

Склучен помеѓу:

1. Општина Крушево со седиште на ул. „Никола Ѓурковиќ“ бр.16А. Крушево, застапувана од Градоначалникот на Општина Крушево м-р Томе Христоски од една страна и

2. Општина Кривогаштани со седиште на ул. „Филип Втори“, бр.84 Кривогаштани, застапувана од Градоначалникот Рубинчо Шефтероски од друга страна

Член 1

Предмет на овој Договор е воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу двете договорни општини, согласно член 14 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на Р.М.“ бр.5/2002), и член 9 став 2 алинеја 2 и член 29 од Законот за меѓуопштинска соработка („Сл.весник на Р.М.“ бр.79/2009), за успешно извршување на работите и работните задачи што се во надлежност на општините од надлежност на одделението за урбанизам, комунални работи и заштита на животната средина, како издавање на одобренија за градење и решенија за изведување на градби за кои не е потребно одобрение за градење, донесување на урбанистички планови, издавање на изводи од урбанистичко плански документации и т.н. од страна на Општина Крушево, а за сметка на Општина Кривогаштани.

Член 2

Двете договорни страни се договорија работите и работните задачи што ги извршува одделението за урбанизам, комунални работи и заштита на животната средина во Општина Крушево, а се предмет на овој Договор, да ги извршува во име и за сметка на Општина Кривогаштани.

Член 3

Со овој Договор вработените во општинската администрација во Општина Крушево за извршување на работите што се предмет на овој Договор во Општина Кривогаштани ќе ги користи објектите и опремата на двете договорни општини.

Член 4

За извршување на работите што се предмет на овој Договор, Општина Кривогаштани, на Општина Крушево ќе му исплаќа по 5.000,00 денари на жиро сметка на Буџетот на Општина Крушево.

Член 5

Одделението за урбанизам, комунални работи и заштита на животната средина од Општина Крушево, својата работа во Општина Кривогаштани ќе ја извршува по повик од Градоначалникот на Општина Кривогаштани и по обезбеден превоз од негова страна.

Член 6

Измени и дополнувања на одредбите од овој Договор ќе се вршат со Анекс кон овој Договор.

Член 7

Овој Договор влегува во сила со денот на потпишување од страна на двете договорни страни, а се склучува за времетраење од 2 (две) години.

Член 8

Овој Договор може да се раскине заради непочитување на одредбите од страна на двете договорни страни.

Овој Договор може да се раскине и по барање на една од договорните страни, но по претходно известување на договорната страна која тоа го бара и тоа најмалку во рок од 30 дена пред раскинувањето на договорот.

Член 9

Во случај на спор двете договорни страни спогодбено ќе го решаваат, во спротивно надлежен е Основниот суд во Прилеп.

Член 10

Овој Договор е составен во 4 (четири) еднообразни примероци, по два за секоја од договорните страни.

Бр. 03-59/1

9 јануари 2020 година
Општина Крушево
Градоначалник,
м-р Томе Христоски, с.р.

Бр. 03-48/2

9 јануари 2020 година
Општина Кривогаштани
Градоначалник,
Рубинчо Шефтероски, с.р.



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.

Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски

телефон: +389-2-55 12 400

телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2020 година изнесува 12.200,00 денари.

„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламации: 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

ISSN 0354-1622



2020017